



Друштво за осигурување
Халк осигурување а. д. Скопје
Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2024 година и
Извештај на независниот ревизор

Адреса: Ул. Мајка Тереза бр. 1 - 2 Приземје
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	1
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	4
Извештај за паричниот тек	6
Извештај за промените во капиталот	9
Белешки кон финансиските извештаи	10-69

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Халк Осигурување АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Халк Осигурување АД Скопје ("Друштвото"), како што се прикажани на страните од 1 до 69, кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината тогаш завршена, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реално прикажување на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето квалификувано мнение.

Основа за квалификувано мнение

На 31 декември 2023 година, Друштвото имаше признаено побарувања од работи на соосигурување и реосигурување во износ од МКД 54.408 илјади. При проценката на надоместливиот износ на овие побарувања, раководството примени одредени претпоставки кои не беа поткрепени со доволно соодветни докази. Доколку раководството користеше претпоставки поткрепени со такви докази, сметководствената вредност на побарувањата од работи на соосигурување и реосигурување на 31 декември 2023 година би била намалена за МКД 8.205 илјади, останатите расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања за годината тогаш завршена би се зголемиле за МКД 2.982 илјади, а задржаната добивка на тој датум би се намалила за МКД 5.223 илјади. Како што е опишано во делот Останати прашања, претходниот ревизор изрази квалификувано мнение за финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година поради оваа работа. Нашето мнение за финансиските извештаи за тековниот период е исто така квалификувано поради влијанието на оваа работа врз споредливоста на бројките за тековната година со кореспондирачките податоци.

Квалификувано мнение

Според наше мнение, освен за ефектите врз кореспондирачките податоци на прашањето опишано во делот Основа за квалификувано мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Останати прашања кои се однесуваат на споредбените информации

Финансиските извештаи на Друштвото на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година беа ревидирани од друг ревизор, кој изрази квалификувано мнение за тие финансиски извештаи на 30 април 2024 година. Основата за тоа квалификувано мнение се однесуваше на несогласување во однос на соодветноста на исправката на вредноста за побарувања од работи на соосигурување и реосигурување, соодветноста на капитализираните трошоците за лиценци како нематеријални средства, и сметководствената вредност на одложените трошоци за стекнување.

Ние го оценивме ефектот на прашањата поврзани со капитализираните трошоци за лиценци и одложените трошоци за стекнување врз финансиските извештаи за тековната година и нашето мнение за финансиските извештаи за тековната година не е модификувано во однос на овие прашања.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(е) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со



Извештај на независниот ревизор

годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Управниот Одбор на Друштвото на 14 март 2025 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, којшто беше одобрен од Управниот Одбор на Друштвото на 30 април 2025 година.

Скопје, 30 април 2025 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ Ревизија ДОО
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ





Финансиски извештаи

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Број на белешка	Тековна деловна година 2024	Претходна деловна година 2023
Актива			
А. Нематеријални средства	6	115.563.857	73.223.480
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		115.563.857	73.223.480
Б. Вложувања		1.174.199.029	1.132.414.348
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	10	188.601.586	193.506.923
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		188.601.586	193.506.923
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		188.601.586	193.506.923
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		12.170.579	11.893.609
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	7	12.170.579	11.893.609
Останати финансиски вложувања	8	973.426.864	927.013.816
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	8.1	365.921.018	363.923.964
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	58.002.946
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		365.921.018	305.921.018
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување	8.2	97.062.242	61.591.108
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		97.062.242	61.591.108
4. Депозити, заеми и останати пласмани		510.443.604	501.498.744
4.1 Дадени депозити	8.3	509.001.000	499.501.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани	8.4	1.442.604	1.997.744
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
Депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување		-	-
В. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	14	48.047.854	50.937.236
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		34.476.397	28.148.270
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		13.571.457	22.788.966
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		-	-
Д. Одложени и тековни даночни средства		1.463.585	2.518.291
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		1.463.585	2.518.291

Г. Побарувања	9	215.629.916	245.083.086
Побарувања од непосредни работи на осигурување	9.1	171.863.957	116.464.000
1. Побарувања од осигуреници		162.163.178	98.618.786
2. Побарувања од посредници		9.700.779	17.845.214
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	9.2	7.052.300	54.407.581
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		7.052.300	54.407.581
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
Останати побарувања	9.3	36.713.659	74.211.505
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		7.251.672	41.328.703
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања		14.900.813	19.851.175
3. Останати побарувања		14.561.174	13.031.627
Побарувања по основ на запишан а неуплатен капитал		-	-
Е. Останати средства		43.205.821	48.539.783
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	10	16.944.551	22.994.591
1. Опрема		10.685.821	11.906.562
2. Останати материјални средства		6.258.730	11.088.029
Парични средства и останати парични еквиваленти	11	25.384.724	24.668.117
1. Парични средства во банка		25.384.583	24.618.125
2. Парични средства во благајна		-	49.992
3. Издоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		141	-
Залихи и ситен инвентар		876.546	877.075
Ж. Активни временски разграничувања		87.180.782	69.136.020
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	12	86.667.619	69.136.020
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		513.163	-
3. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење		-	-
С. Вкупна актива		1.685.290.844	1.621.852.244
И. Вон-билансна евиденција – актива	31	112.662.724	112.727.032
Пасива			
А. Капитал и резерви	13	532.022.421	530.658.424
Запишан капитал		1.384.842.083	1.384.842.083
1. Запишан капитал од обични акции		1.384.842.083	1.384.842.083
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
Премии за емитирани акции		-	-
Ревалоризациона резерва		-	-
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
Резерви		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5 Останати резерви		-	-
Нераспределена нето добивка		-	-
Пренесена загуба		854.183.659	783.808.902
Добивка за тековниот пресметковен период		1.363.997	-
Загуба за тековниот пресметковен период		-	70.374.757
Б. Субординирани обврски		-	-
В. Бруто технички резерви	14	985.747.708	905.312.796
Бруто резерви за преносни премии		481.508.906	373.158.462
Бруто математичка резерва		-	-
Бруто резерви за штети		501.440.319	529.660.883

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Бруто резерви за бонуси и попусти		2.798.483	2.493.451
Бруто еквизациона резерва		-	-
Бруто останати технички резерви		-	-
Г. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик		-	-
Д. Останати резерви		8.359.388	9.516.198
1. Резерви за вработени		7.209.930	-
2. Останати резерви	15	1.149.458	9.516.198
Г. Одложени и тековни даночни обврски		481.750	-
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		481.750	-
Е. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување		-	-
Ж. Обврски	16	107.575.645	133.172.349
Обврски од непосредни работи на осигурување		5.039	-
1. Обврски спрема осигуреници		5.039	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		17.372.949	82.597.344
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		17.372.949	82.597.344
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
Останати обврски		90.197.657	50.575.005
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		39.296.190	17.391.273
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		1.713.499	2.317.279
3. Останати обврски		49.187.968	30.866.453
3. Пасивни временски раграничувања		51.103.932	43.192.477
С. Нетековни обврски во врска со нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења		-	-
И. Вкупна пасива		1.685.290.844	1.621.852.148
Ј. Вон-билансна евиденција – пасива	31	112.662.724	112.727.032

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 14.03.2025 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
 Генерален Директор



Емилија Милошевска
 Директор на
 Дирекција за финансии
 Уверение ИГОС број 0104133



Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

	Број на белешка	Тековна деловна година 2024	Претходна деловна година 2023
А. Приходи од работењето		793.454.713	675.607.680
Заработена премија (нето приходи од премија) (1+2+3-4-5-6+7+8)	17	721.251.331	583.637.881
1. Бруто полисирана премија за осигурување		957.397.070	770.795.729
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија		134.123.419	168.154.740
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		108.350.444	41.845.417
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување		6.328.124	22.842.309
Приходи од вложувања	18	34.731.430	29.325.820
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати	18	33.048.239	27.071.928
4. Позитивни курсни разлики	18	77.586	47.339
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	18	1.489.778	1.961.937
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот – капитална добивка		115.827	244.616
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	18	-	244.616
6.3 Останати финансиски вложувања		115.827	-
7. Останати приходи од вложувања		-	-
Приходи по основ на провизии од реосигурување		21.213.450	51.558.003
Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување		11.606.237	6.595.121
Останати приходи	20	4.652.265	4.490.855
Расходи од работењето		791.036.010	745.982.438
Настанати штети (нето трошоци за штети) (1-2-3-4+5-6-7)	21	339.072.442	331.310.331
1. Бруто исплатени штети		383.095.980	393.958.424
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		7.416.969	7.148.745
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		0	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		17.603.511	45.238.935
5. Промени во бруто резервите за штети		-28.220.564	-84.788.777
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		0	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		-9.217.506	-74.528.364
Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-305.032	1.451.991
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва – дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва – дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		305.032	1.451.991
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		305.032	1.451.991
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето од реосигурување		-	-

1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	-	-	
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	-	-	
Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување	22	15.200.644	10.509.583
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		10.303	271.597
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		15.190.341	10.237.986
Нето трошоци за спроведување на осигурувањето		395.832.046	362.692.542
1. Трошоци за стекнување	23	195.442.539	205.077.400
1.1 Провизија		61.991.924	72.027.506
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа		48.770.656	50.061.960
1.3 Останати трошоци за стекнување		102.211.558	99.908.054
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-17.531.599	-16.920.120
2. Административни трошоци	24	200.389.507	157.615.142
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		35.857.830	19.875.818
2.2 Трошоци за вработените		80.731.643	68.910.555
2.2.1 Плати и надоместоци		48.421.741	41.336.105
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		4.608.723	3.893.514
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		20.622.929	17.592.018
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		0	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		7.078.250	6.088.918
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		143.800	34.444
2.4 Останати административни трошоци		83.656.234	68.794.325
2.4.1 Трошоци за услуги		67.725.579	54.584.391
2.4.2 Материјални трошоци		6.041.436	7.081.339
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		9.889.219	7.128.595
Трошоци од вложувања		481.377	4.252.234
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		161.090	3.632.118
3. Негативни курсни разлики		185.816	229.421
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		134.471	125.341
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба		-	265.354
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	265.354
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	25	28.348.825	37.142.613
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		28.348.825	37.142.613
Вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија		9.853.371	-13.865.545
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања	26	1.942.273	12.488.688
Добивка за деловната година пред оданочување		2.418.703	-
Загуба за деловната година пред оданочување		-	70.374.757
Данок на добивка односно загуба	27	1.054.706	-
Одложен данок		-	-
Добивка за деловната година по оданочување		1.363.997	-
Загуба за деловната година по оданочување		-	70.374.757

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 14.03.2025 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
 Генерален Директор

Емилија Милошевска
 Директор на Дирекција за финансии
 Уверение ИСОС број 0104133

Извештај за парични текови

	Број на белешка	Тековна деловна година 2024	Претходна деловна година 2023
А. Парични текови од деловни активности			
Парични приливи од деловни активности		995.041.241	954.957.050
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		883.999.307	758.320.813
2. Премија за реосигурување и ретроцесија			
3. Приливи од учество во надомест на штети		64.958.792	39.258.116
4. Примени камати од работи на осигурување			
5. Останати приливи од деловни активности		46.083.142	157.378.121
Парични одливи од деловни активности		-932.883.990	-1.055.794.466
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		-383.090.941	-425.868.384
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија		-199.347.814	-206.494.794
4. Надоместоци и други лични расходи		-130.773.238	-112.781.731
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		-142.298.565	-130.401.264
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		-	-
8. Останати одливи од редовни активности		-77.373.432	-180.248.326
Нето парични приливи од деловни активности		62.157.251	-
Нето парични одливи од деловни активности		-	-100.835.792
Б. Парични текови од вложувања			
Парични приливи од вложувања		602.154.519	668.336.835
1. Приливи по основ на нематеријални средства			
2. Приливи по основ на материјални средства		0	4.490.855
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		62.472.122	199.279.526
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		501.683.796	456.483.979
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Приливи од камати		37.998.601	8.082.475
Парични одливи од вложувања		-663.595.164	-1.032.018.987
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-42.340.377	-65.125.730
2. Одливи по основ на материјални средства		-10.685.821	-202.846.601
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-64.469.176	-331.693.189
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-546.099.790	-432.353.467
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
Нето парични приливи од вложувања		-	-
Нето парични одливи од вложувања		-61.440.645	-363.682.152
В. Парични текови од финансиски активности			
Парични приливи од финансиски активности		-	431.295.200
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	431.295.200
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
Парични одливи од финансиски активности		-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

З. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-	-
Нето парични приливи од финансиски активности	-	431.295.200
Нето парични одливи од финансиски активности	-	-
Г. Вкупно парични приливи	1.597.195.760	2.054.589.085
Д. Вкупно парични одливи	-1.596.479.154	-2.087.813.453
Г. Нето парични приливи	716.606	-
Е. Нето парични одливи	-	33.224.368
Ж. Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	24.668.118	57.892.486
З. Ефект од промена на курсот на странски валути врз пари и парични еквиваленти	-	-
С. Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	25.384.724	24.668.118

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 14.03.2025 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
 Генерален Директор



Емилија Милошевска
 Директор на
 Дирекција за финансии
 Уверение ИСОС број 0104133

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Извештај за промени во капиталот

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризација на резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
						Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	953.546.883	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.322)	(458.718.579)	169.737.981
Промена во сметководствените политики	II1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	II2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	953.546.883	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.323)	(458.718.579)	169.737.981
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.374.757)	(70.374.757)
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.374.757)	(70.374.757)
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	431.295.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.295.200
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV1	431.295.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.295.200
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	1.384.842.083	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.323)	(529.093.336)	530.658.424

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Извештај за промени во капиталот (продолжува)

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции			Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	1.384.842.083	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.323)	(529.093.336)	530.658.424
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	1.384.842.083	-	-	-	-	-	-	-	-	(325.090.323)	(529.093.336)	530.658.424
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363.997	1.363.997
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363.997	1.363.997
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(529.093.336)	529.093.336	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	1.384.842.083	-	-	-	-	-	-	-	-	(854.183.659)	1.363.997	532.022.421

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 14.03.2025 година

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
 Генерален Директор



Емилија Милошевска
 Директор на
 Дирекција за финансии
 Уверение ИСОС број 0104133

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации

Друштвото за осигурување **Халк осигурување а.д.** Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија каде ги обавува своите деловни активности. Адресата на седиштето на Друштвото е ул. Мајка Тереза 1 – 2, Приземје, 1000 Скопје.

Друштвото за осигурување е основано во 2007 година од страна на единствениот акционер, Алб – сигурацион од Албанија. Во ноември 2017 сопственичката структура на Друштвото е променета кога сопственик на 90% од акционерскиот капитал станува Џ – Џ Технологија додека во јануари, 2019 година 100% од сопственоста на Друштвото премина во целосна сопственост и контрола на Халк Банка а.д. Скопје при што и називот на Друштвото се промени во Халк осигурување а.д. Скопје. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, крајно матично друштво е Türkiye Halk Bankasi A.S.

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно **65.12 – неживотно осигурување** согласно Националната класификација на дејности и истата, Друштвото ја врши организирано преку седиштето (Генерална дирекција) во Скопје и преку подружниците на територијата на Република Северна Македонија.

Во Република Северна Македонија Друштвото ја обавува својата дејност преку својата централа, односно генералната дирекција која се наоѓа на ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, 1000 Скопје – Центар, Република Македонија. Во рамките на Друштвото постојат четири главни сектори и тоа:

- Сектор за прием во осигурување и развој на продукти;
- Сектор за продажба
- Сектор за штети;
- Сектор за финансии и правни работи

Во склоп на Секторите Друштвото има формирано дирекции кои претставуваат организациони единици кои работат во состав и контрола на горенаведените Сектори.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување на моторни возила, имот и одговорност кон трети лица.

Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Северна Македонија и со состојба на 31 декември 2024 година вработува 143 лица (2023: 146 лица).

На 31 декември 2024 година, Управниот Одбор на друштвото се состои од:

Претседател на Управен Одбор-	Ило Ристовски	-	25.10.2022
Член на Управниот Одбор-	Селин Шакарер	-	25.10.2022
Член на Управниот Одбор-	Игор Донеvски	-	25.10.2022

На 31 декември 2024 година, Надзорниот Одбор на друштвото се состои од:

Претседател на Надзорен одбор	-	Џунејт Ејин
Член на Надзорен одбор	-	Дерја Хамза Сефери
Член на Надзорен одбор	-	Ибрахим Окан Чаглаp
Член на Надзорен одбор	-	Саддетин Јилмаз
Независен Член на Надзорен одбор	-	Халил Ибрахим Јилдиз
Независен Член на Надзорен одбор	-	Мехмет Танриверди

1. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, останата подзаконска регулатива како и интерните правилници на Друштвото. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Северна Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018 и 290/2020), Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011, “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” (Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020), „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ објавен во Службен весник број 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019, 118/2022).

На 29 декември 2009 година, донесен е Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Во Службен весник, бр. 75/24, од 3 април 2024 година е објавен нов Правилник за начинот на водење сметководство. Новиот Правилник влезе во сила од 4 април 2024 година, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, со исклучок на меѓународните стандарди за финансиско известување 17 - Договори за осигурување и меѓународниот стандард за финансиско известување и 9 - Финансиски инструменти, кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година. Со денот на отпочнувањето на примената на овој Правилник 1 јануари 2025 година, престанува да важи актуелниот Правилник за водење сметководство („Службен весник“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Друштвото е во процес на проценка на влијанието на новиот Правилник за водење сметководство врз финансиските извештаи, но не се очекуваат значителни ефекти врз финансиските извештаи.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.1 Основа за подготовка (продолжение)

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември, 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во апсолутни износи во македонски Денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски Денар (МКД).

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен финансиските вложувања за тргување.

Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

2.2 Принцип на континуитет

Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 година остварило нето добивка во износ од 1.363.997 денари, а има нето приливи од деловни активности во висина од 62.157.251 денари и со состојба на 31 декември 2024 година има евидентирана пренесена загуба во износ од 854.183.659 денари.

Способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принцип на континуитет зависи од способноста на Друштвото да обезбеди континуирани извори на финансирање, како и од добивањето на континуирана поддршка од страна на матичното друштво. Со состојба на 31.12.2024 акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 532.022.421 денари. Како што е обелоденето во белешка 30, со состојба на 31.12.2024 година друштвото има суфицит на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 230.609.567 денари и суфицит во однос на маргината на солвентност во износ од 257.216.066 денари. Со истото Друштвото е во целост усогласено со локалните барања за адекватност на капиталот.

Друштвото изготви финансиска проекција за следните 12 месеци според најдобро и најлошо сценарио, земајќи ги предвид основните индикатори на макроекономската политика во Република Северна Македонија и факторите кои ќе влијаат на работењето. Според финансискиот план изготвен врз основа на оптимистички претпоставки, раководството предвидува остварување на позитивен финансиски резултат. Од друга страна, при значително влошување на општата економска состојба, предвидувањата се дека Друштвото би остварило загуба, но имајќи ја предвид целокупната и финансиска поддршка од страна на акционерот, деловната активност на Друштвото не е загрозувана. Друштвото на континуирана основа го анализира паричниот тек кој се заснова на планот за продажба и сценарија за ненавремена наплата на побарувањата. Коефициентот на ликвидност се очекува да биде конзистентен и не постои ризик за негово загрозување во блиска иднина.

Раководството на Друштвото верува дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.3 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за донесување на проценка за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 3.

2.4 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

Официјалните девизни курсеви важечки на 31 декември кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

Валута	31.12.2024 – МКД	31.12.2023 – МКД
1 EUR	61,4950	61,4950

2.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.5 Нематеријални средства (продолжение)

Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба. Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 20%. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат.

2.6 Материјални средства

Признавање и мерење

Материјалните средства се состојат од недвижности и опрема. Недвижностите се евидентирани според нивната набавна вредност, утврдена по пат на примена документација (сметководствена вредност), намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби по обезвреднувања, доколку

постојат. Сите останати ставки на материјални средства се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување, доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како "останати приходи/расходи" од дејноста во добивките и загубите.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

Депрецијација

Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период од периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средствата, освен доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Депрецијацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	5 години
Моторни возила	4 години

Методите на депрецијација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се проценуваат на секој датум на известување.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.7 Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради обезвреднување.

2.8 Финансиски инструменти

Класификација на финансиските средства

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски инструменти чувани за тргување се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото има средства, вложувања во удели, класифицирани во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023, финансиските средства кои се чуваат до доспевање на Друштвото се состојат од вложувања во државни записи и државни обврзници.

Заеми и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, заемите и побарувањата се состојат од побарувања од осигуреници и останати побарувања, орочени депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувања во заеднички контролирани ентитети.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.8 Финансиски инструменти (продолжение)

Вложувања расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Обврските кон реосигурители, обврските по основ на осигурување и останатите обврски се евидентираат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски (вклучувајќи ги и финансиските средства и обврски по објективна вредност преку добивки и загуби) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Отпис на финансиските средства

Друштвото ги отпишува финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства или обврски Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги отпишува финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.8 Финансиски инструменти (продолжение)

Последователно мерење на финансиските средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на известување. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.9 Обезвреднување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од Билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство. Друштвото ги класифицира своите побарувања по основ на премија за осигурување, како и побарувањата по основ на регрес, во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група на побарување	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување)
А	До 30 дена	0%
Б	Од 31 до 60 дена	10% - 30%
В	Од 61 до 120 дена	31% - 50%
Г	Од 121 до 270 дена	51% - 70%
Д	Од 271 до 365 дена	71% - 90%
Ѓ	Над 365 дена	100%

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.9 Обезвреднување на финансиските средства (продолжение)

Во текот на целата 2024 година, друштвото при пресметка на исправката на побарувањата ги користи уредбите од Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси даден по категории на доцнење во табелата погоре.

Согласно истиот исправка на вредност во однос на побарувањата од правни лица против кои е покрената стечајна постапка е признаена во износ од 100% од вредноста на побарувањето.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира низ билансот на успех, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

2.10 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

2.11 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на домашното законодавство. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна законска или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

2.12 Тековен и одложен даночен расход

Согласно Законот за данокот на добивка („Службен весник на РМ,, бр. 112/14, 129/15, бр.23/16, 190/16, 248/18, 158/19, 232/19, 275/19 и 290/2020) за утврдување на данокот на добивка за деловната 2024 и 2023 година, основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во билансот на успех. Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, но и за дел од потенцијално неостварените приходи од поврзани лица (приходи од камати и трансферни цени). Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл). Стапката на данокот на добивка изнесува **10%**.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2024 година и 2023 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времените разлики на овие датуми.

2.13 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои содржат економски користи од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признаваат кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската од сегашната вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има, загуба од обезвреднување на средствата поврзани со тој договор.

2.14 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.15 Средства земени по наем-наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање, средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

2.16 Приходи

Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во Белешка 2.19.

Приходи од вложувања

Приходот од вложувања во финансиски средства се состои од приходи од камати, кои се признаваат земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка како и нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби.

Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на услужни штети. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

2.17 Расходи

Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

Трошоци за бонуси и попусти

Трошоците за бонуси претставуваат трошоци за постигнат добар технички резултат согласно условите во склучените договори за осигурување.

Трошоците за попусти претставуваат комерцијални попусти резултат на континуирана и/или успешна деловна соработка, како и попусти за плаќање во рок согласно склучениот договор за осигурување.

Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување опфаќаат плати на вработени, провизија за агенти и брокери, трошоци за печатење на полиси и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување. Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.18 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот.

Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика, Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

2.19 Договори за осигурување

Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпорис.

Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпорис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настани, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.19 Договори за осигурување (продолжение)

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервиралиот износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат на континуирана основа.

Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Друштвото ги склучува договорите за реосигурување со реосигурителни брокери и го евидентира соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување, кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување.

Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во добивките и загубите во периодот кога премијата од реосигурување доспева. Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување. На секој датум на известување се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректни трошоци, како на пример административните трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите. Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните маржи во приходите од поврзаните договори.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за запишани премии претставуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на известување.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.19 Договори за осигурување (продолжение)

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе произлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и другите побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

2.20 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;

б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;

в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице;

Поврзани лица се сметаат и лица кои се поврзани:

а) како членови на потесно семејство;

б) како членови на орган на управување, надзорен орган или прокурист, како и членови на нивното потесно семејство;

в) како лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;

г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;

д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани;

2.21 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

Клучни извори на несигурност во проценките

Во продолжение се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Во Белешката 4 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. Како и да е, земајќи ја предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на известување се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови. Во почетните години на работењето на Друштвото во недостиг на информации за правење на реални проценки за развојот на штетите, користи повнимателни претпоставки.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета. Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите;

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на известување.

3. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби;

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за време траењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднувањето на спорни побарувања се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста клиентите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

4.1 Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото го извршува реосигурувањето со склучување на договори за реосигурување со реосигурителни брокери и го преотстапува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата кои што ги покриваат техничките резерви.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Усогласување на средствата со обврските	2024	2023
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (1)	25.384.724	24.668.117
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (2)	509.001.000	499.501.000
Обврзници, државни записи и други должнички хартии од вредност за кои гарантира РМ (3)	365.921.018	363.923.964
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Северна Македонија	97.062.242	61.591.108
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно:	997.368.984	949.684.189
Вкупно нето технички резерви		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурителот	447.032.509	345.010.192
Резерви за бонуси и попусти	2.798.483	2.493.451
Резерви за штети нето од делот на реосигурителот	487.868.862	506.871.917
Вкупно:	937.699.854	854.375.560
Усогласеност на средствата и обврските	59.669.130	95.308.629

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото има вишок на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 230.609.567 денари.

Согласно образецот Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви (ВТР), друштвото прикажа покриеност од 106,4% т.е поголема покриеност на дозволените вложувања на средства во однос на техничките резерви во износ од 59.669.130 денари. Позитивната разлика е во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

Во следната табела се прикажани ограничувањата согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето за одделните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување во однос на вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, како и нивна споредба со остварените проценти:

Видови дозволени вложувања	Дозволен процент (%)	2024	2023
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3	2,5	2,6
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	60	51,0	52,6
Обврзници и други должнички хартии од вредност за кои гарантира РМ	80	36,7	38,3
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Северна Македонија	20	9,7	6,5
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО (до 10/% од вредноста на НТР)	10	-	-

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се вложени во депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народна банка на Република Северна Македонија согласно член 88 став (1) точка 2) од Законот, најмногу до 25% од вкупната вредност на средствата кои ги покриваат техничките резерви во поединечна банка. На 31 декември 2024 година и 2023 година, Друштвото нема вложувања во депозити во банки кои служат за покривање на капиталот.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и можноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Северна Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот. Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување. Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти. Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Северна Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот на територијата на Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон. Штетите и на имот и одговорност кон трети лица се пријавуваат во краток рок од настанување на истите. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети кој е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Здравствено осигурување

Карактеристики

Друштвото склучува договори за доброволно здравствено осигурување на осигуреници на територијата на Република Северна Македонија. Доброволното здравствено осигурување ги покрива сите медицински трошоци на осигуреникот, кои вклучуваат: болничко лекување во приватни клиници, амбулантско лекување во болнички и специјалистички здравствени установи, препишани лекови и превентивни прегледи. Управување со ризикот

Настанот што предизвикува штета како причина лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање.

Ризикот од договори за доброволно здравствено осигурување се управува главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое дејствува за да се осигура дека предмет на осигурување се само оние ризици кои се во согласност со политиката на Друштвото.

Осигурување на лица од последици на несреќен случај – незгода

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет од последици на несреќен случај, повремена попреченост за работа (дневен надомест) и влошено здравје за кое е потребно лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на осигурениците, класа на опасност, пол и возраст. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа која е непредвидлива и се случува неочекувано.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Настанот кој предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штетата се определува лесно. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, додека решавањето ќе заврши по комплетирање на лекувањето и комплетирање на потребната документација.

Општа одговорност

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност на територијата на Република Северна Македонија. Осигурувањето од одговорност ја покрива законската одговорност на осигуреникот за причинета штета, со смрт, повреда на телото или здравјето како и оштетување или уништување на предмети на трето лице, предизвикани од ненадеен и неочекуван штетен настан.

Управување со ризикот

Ризикот од секоја полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како: локација, сигурносни мерки и карактеристики на имотот и видот на дејноста на субјектот. Ризикот се управува преку избор на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство, а се поврзани со патувањето во странство, и тоа: здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување.

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети е поврзана со патување на осигурните лица, а бројот на пријавени е поголем во летниот период. Настанот кој предизвикува штета лесно се определува и во тој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање.

Развој на штети

Run off анализата се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото.

Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија. Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – вишок над покриеност на загуба за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

4.2 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите доспеани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2024 – Финансиски средства	Вложувања и побарувања	Чувани до доспевање	Вложувања за тргување	Вкупно
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	365.921.018	-	365.921.018
Депозити, заеми и останати пласмани	510.443.604	-	-	510.443.604
Финансиски вложувања за тргување	-	-	97.062.242	97.062.242
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	12.170.579	-	-	12.170.579
Средства од реосигурување	48.047.854	-	-	48.047.854
Побарувања од осигуреници и останати побарувања	215.629.916	-	-	215.629.916
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.384.724	-	-	25.384.724
Средства	811.676.677	365.921.018	97.062.242	1.274.659.937

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

31 декември 2024 – Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Останати финансиски обврски
Обврски од непосредни работи на осигурување	5.039
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	17.372.949
Останати обврски	90.197.657
Обврски	107.575.645

31 декември 2023 – Финансиски средства	Вложувања и побарувања	Чувани до доспевање	Вложувања за тргување	Вкупно
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	363.923.964	-	363.923.964
Депозити, заеми и останати пласмани	501.498.744	-	-	501.498.744
Финансиски вложувања за тргување	-	-	61.591.108	61.591.108
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.893.609	-	-	11.893.609
Средства од реосигурување	50.937.236	-	-	50.937.236
Побарувања од осигуреници и останати побарувања	245.083.086	-	-	245.083.086
Парични средства и останати парични еквиваленти	24.668.117	-	-	24.668.117
Средства	834.080.792	363.923.964	61.591.108	1.259.595.864

31 декември 2023 – Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Останати финансиски обврски
Обврски од непосредни работи на осигурување	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	82.597.344
Останати обврски	50.385.018
Обврски	132.982.362

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања. Друштвото е изложено на ризик од каматни стапки првенствено од депозитите во банки кои се со променлива каматна стапка. Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)

Каматен ризик за годината завршена на 31 декември 2024 година

Во денари	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматосни
Средства	1.167.084.292	37.555.303	-	-	49.346.746	476.946.858	350.071.018	156.102.125
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	365.921.018	-	-	-	-	15.850.000	350.071.018	-
Депозити, заеми и останати пласмани	510.443.604	-	-	-	49.346.746	461.096.858	-	-
Финансиски вложувања за тргување	97.062.242	-	-	-	-	-	-	97.062.242
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	12.170.579	12.170.579	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	48.047.854	-	-	-	-	-	-	48.047.854
Побарувања од осигуреници и останати побарувања	215.629.916	-	-	-	-	-	-	215.629.916
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.384.724	25.384.724	-	-	-	-	-	-
Обврски	(107.575.645)	-	-	-	-	-	-	(107.575.645)
Обврски	(107.575.645)	-	-	-	-	-	-	(107.575.645)
Бруто резерви за штети	(985.747.708)	-	-	-	-	-	-	(985.747.708)
Нето:	73.760.939	75.110.606	-	-	49.346.746	476.946.858	350.071.018	(840.158.986)

Каматен ризик за годината завршена на 31 декември 2023 година

Во денари	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматосни
Средства	1.259.595.864	98.152.834	-	-	485.574.963	87.850.001	290.000.000	298.018.066
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	363.923.964	-	-	-	58.073.964	15.850.000	290.000.000	-
Депозити, заеми и останати пласмани	501.498.744	-	-	-	427.500.999	72.000.001	-	1.997.744
Финансиски вложувања за тргување	61.591.108	61.591.108	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.893.609	11.893.609	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	50.937.236	-	-	-	-	-	-	50.937.236
Побарувања од осигуреници и останати побарувања	245.083.086	-	-	-	-	-	-	245.083.086
Парични средства и останати парични еквиваленти	24.668.117	24.668.117	-	-	-	-	-	-
Обврски	(133.172.350)	-	-	-	-	-	-	(133.172.350)
Обврски	(133.172.350)	-	-	-	-	-	-	(133.172.350)
Бруто резерви за штети	(905.312.796)	-	-	-	-	-	-	(905.312.796)
Нето:	221.110.718	98.152.834	-	-	485.574.963	87.850.001	290.000.000	(740.467.080)

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува финансиска загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

Класи на финансиски средства – сметководствена вредност	2024	2023
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	365.921.018	363.923.964
Депозити, заеми и останати пласмани	510.443.604	501.498.744
Финансиски вложувања за тргување	97.062.242	61.591.108
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	12.170.579	11.893.609
Средства од реосигурување	48.047.854	50.937.236
Побарувања	215.629.916	245.083.086
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.384.724	24.668.117
Вкупно:	1.059.508.647	1.259.595.864

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и депозити во банка

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи предвид дека Друштвото вложува во државни записи, обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Реосигурувањето, Друштвото го извршува самостојно и ги склучува договорите за реосигурување со реосигурителни брокери и го преотстапува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста на кредитен ризик од побарувањата по основ на осигурување е контролирана.

Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за ненаплатени премии е дадена во Белешка 9.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Северна Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Состојба на 31 декември 2024	МКД	ЕУР	Вкупно
Вкупно средства	1.267.221.202	7.438.735	1.274.659.937
Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	12.170.579	-	12.170.579
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	365.921.018	-	365.921.018
Финансиски вложувања за тргување	97.062.242	-	97.062.242
Депозити, заеми и останати пласмани	510.443.604	-	510.443.604
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	48.047.854	-	48.047.854
Побарувања	208.577.616	7.052.300	215.629.916
Парични средства и останати парични еквиваленти	24.998.289	386.435	25.384.724
Вкупно обврски	1.075.950.404	17.372.949	1.153.268.423
Бруто технички резерви	985.747.708	-	985.747.708
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	90.202.696	17.372.949	107.575.645
Разлика – неусогласена валутна структура	191.270.798	-9.934.214	121.391.514

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Валутен ризик (продолжение)

Состојба на 31 декември 2023	МКД	ЕУР	Вкупно
Вкупно средства	1.205.168.789	54.427.075	1.259.595.864
Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	11.893.609	-	11.893.609
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	363.923.964	-	363.923.964
Финансиски вложувања за тргување	61.591.108	-	61.591.108
Депозити, заеми и останати пласмани	501.498.744	-	501.498.744
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	50.937.236	-	50.937.236
Побарувања	190.675.505	54.407.581	245.083.086
Парични средства и останати парични еквиваленти	24.648.623	19.494	24.668.117
Вкупно обврски	951.317.936	17.372.949	1.153.268.423
Бруто технички резерви	905.312.796	-	905.312.796
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	46.005.140	87.167.210	133.172.350
Разлика – неусогласена валутна структура	253.850.853	37.054.126	106.327.441

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финасиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност за подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекуваното; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Ризик на ликвидност (продолжение)

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливи парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Анализа според доспевањето на средствата и обврските

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на доспевање, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи:

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Анализа според доспевањето на средствата и обврските (продолжение)

31 декември 2024 година	До 1 година	1 – 3 години	3 – 5 години	5 – 10 години	10 – 15 години	15 – 20 години	20 и повеќе години	Вкупно
Вкупно средства	539.965.849	461.001.000	95.858	-	350.071.018	-	212.942.744	1.564.076.469
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-	-	12.170.579	12.170.579
Вложувања	162.258.988	461.001.000	95.858	-	350.071.018	-	200.772.165	1.174.199.029
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	48.047.854	-	-	-	-	-	-	48.047.854
Побарувања	215.629.916	-	-	-	-	-	-	215.629.916
Останати средства	25.384.583	-	-	-	-	-	-	25.384.583
							-	
Вкупно обврски	1.153.268.423	-	-	-	-	-	-	1.153.268.423
Бруто технички резерви	985.747.708	-	-	-	-	-	-	985.747.708
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	107.575.645	-	-	-	-	-	-	107.575.645
Разлика – неусогласена рочна структура	(613.302.574)	461.001.000	95.858	-	350.071.018	-	212.942.744	410.808.046

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Анализа според доспевањето на средствата и обврските (продолжение)

31 декември 2023 година	До 1 година	1 – 3 години	3 – 5 години	5 – 10 години	10 – 15 години	15 – 20 години	20 и повеќе години	Вкупно
Вкупно средства	956.474.597	72.014.500	-	-	130.071.018	160.000.000	11.893.609	1.330.453.724
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-	-	11.893.609	11.893.609
Вложувања	564.928.298	72.014.500	-	-	130.071.018	160.000.000	-	927.013.816
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	50.937.236	-	-	-	-	-	-	50.937.236
Побарувања	245.083.086	-	-	-	-	-	-	245.083.086
Останати средства	24.668.117	-	-	-	-	-	-	24.668.117
						-		
Вкупно обврски	1.091.193.821	-	-	-	-	-	-	1.091.193.821
Бруто технички резерви	905.312.796	-	-	-	-	-	-	905.312.796
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	133.172.350	-	-	-	-	-	-	133.172.350
Разлика – неусогласена рочна структура	(134.719.224)	72.014.500	-	-	130.071.018	160.000.000	11.893.609	239.259.903

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции.
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување.
- Пренесена нераспределена добивка.
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за одбитни:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување.
- Долгорочни нематеријални средства.
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување ќе се земат предвид следниве ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- Субординирани должнички инструменти;
- Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од **50% од основниот капитал**.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти.
- Вложувања на Друштвото во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Гарантен фонд

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето друштвото за осигурување треба да има капитал од 3.000.000 евра доколку врши работи на осигурување во оние класи на осигурување во групата на неживотно осигурување за кои има добиено дозвола .

Во текот на 2024 година Друштвото оствари добивка од работењето во износ од 1.363.997 денари, додека вкупниот капитал на Друштвото според пресметката на капиталот (образец КС) изнесува 415.094.567 денари (31 декември 2023 година: 457.434.944 денари). Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото има вишок на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 230.609.567 денари (31 декември 2023 година Друштвото има капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 272.955.344 денари).

Друштвото за осигурување работи на начин кој што овозможува во секое време да ги намира пристигнатите долгови (ликвидно), како и редовно да ги покрива сите свои обврски, кои што произлегуваат од оштетени побарувања.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на Друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност кое се пресметува со примена на методот – стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2024 изнесува 157.878.501 денари (31 декември 2023: 120.052.109 денари) и е прикажана во табелата подолу:

		2024	2023
Бруто полисирана премија	1	957.397.070	770.795.729
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.687.760	110.691.000
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	54.794.411	24.935.317
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	165.482.171	135.652.717
Бруто исплатени штети	7	383.095.980	393.958.424
Нето исплатени штети	8	365.492.469	348.719.489
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,95	0,89
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	157.878.157	120.075.478
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1.254.552.943	1.383.384.749
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	501.440.319	529.660.883
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	464.610.131	329.488.170
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	430.461.044	527.852.487
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	111.917.624	112.161.140
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17		
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	111.917.624	134.318.118
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	106.774.936	118.894.134
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	157.878.157	120.075.478

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Капитал на Друштвото

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Врз основа на резултатите добиени заклучно со 31 декември 2024 година, Друштвото прикажува вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ од 257.216.066 денари (2023: 337.382.835 денари), при што се констатира дека Друштвото работи во согласност со членот 75 од Законот за супервизија за осигурување.

Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, што Друштвото го дефинира како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот. Друштвото не е изложено на надворешни влијанија за промени на капиталот. Во текот на годината немаше материјални промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

	Ознака	2024	2023
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	415.094.567	457.434.944
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	1.384.842.083	1.384.842.083
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	-	-
Пренесена нераспределена добивка	I4	-	-
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	115.563.857	73.223.480
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	854.183.659	854.183.659
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	415.094.567	457.434.944
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	415.094.567	457.434.944
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	157.878.501	120.052.109
Капитал	VI3	415.094.567	457.434.944
Гарантен фонд*	VI4	184.485.000	184.479.600
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	230.609.567	272.955.344
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	257.216.066	337.382.835

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието од промената на одредени клучни варијабли врз загубата за годината и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2024 и 2023 година се презентирани подолу:

2024	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	1.363.997	415.094.567	157.878.501	264	
Принос од вложувања +2%	2.057.646	413.730.570	157.878.501	263	0%
Принос од вложувања -2%	811.703	413.036.921	157.878.501	262	0%
5% зголемување на настанати штети	(14.458.950)	414.282.864	157.878.501	253	-3%
5% намалување на настанати штети	16.695.128	429.553.517	157.878.501	283	12%
2% зголемување на административни трошоци и провизија	(1.513.118)	398.399.439	157.878.501	251	-11%
2% намалување на административни трошоци и провизија	5.043.790	416.607.685	157.878.501	267	6%

2023	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(70.374.757)	530.658.328,00	120.052.109	342	
Принос од вложувања +2%	(69.788.241)	531.244.837	120.052.109	343	1%
Принос од вложувања -2%	(70.433.373)	530.071.812	120.052.109	342	-1%
5% зголемување на настанати штети	(86.940.274)	514.092.811	120.052.109	328	-14%
5% намалување на настанати штети	(53.809.240)	547.223.845	120.052.109	356	28%
2% зголемување на административни трошоци и провизија	(73.562.338)	527.470.747	120.052.109	339	-17%
2% намалување на административни трошоци и провизија	(70.055.976)	533.845.909	120.052.109	345	6%

Претпоставка при анализата е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла.

5. Објективна вредност

5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Прифатената сметководствена рамка бара финансиските средства и обврски да се групираат во три нивоа според значајноста на влезните податоци користени при мерењето на нивната објективна вредност.

Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;

Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и

Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2024 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања за тргување	97.062.242	-	-	97.062.242
2023 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања за тргување	61.591.107	-	-	61.591.107

5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Сметководствена вредност		Објективна вредност	
	2024	2023	2024	2023
Средства				
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	365.921.018	363.923.964	365.921.018	363.923.964
Депозити, заеми и останати пласмани	510.443.604	501.498.744	510.443.604	501.498.744
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	12.170.579	11.893.609	12.170.579	11.893.609
Средства од реосигурување	48.047.854	50.937.236	48.047.854	50.937.236
Побарувања	215.629.916	245.083.086	215.629.916	245.083.086
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.384.724	24.668.117	25.384.724	24.668.117
Вкупни средства	1.177.597.695	1.198.004.756	1.177.597.695	1.198.004.756
Обврски				
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски	107.575.645	133.172.349	107.575.645	133.172.349
Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-	-
Вкупно обврски	107.575.645	133.172.349	107.575.645	133.172.349

5. Објективна вредност (продолжение)

5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжение)

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

Депозити, заеми и останати пласмани

Сметководствената вредност на депозити, заеми и останати пласмани соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат депозити со краток рок на достасување.

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Побарувања

Побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати обврски

Објективната вредност на останатите обврски соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

6. Нематеријални средства

Софтвер и програми за работа		Софтвер во подготовка	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2023 година	25.726.655	-	25.726.655
Набавки во текот на годината	8.890.781	56.325.654	65.216.435
На 31 декември 2023 година	34.617.436	56.325.654	90.943.090
Набавки во текот на годината	63.034.858	-	63.034.858
Трансфер	56.325.654	(56.325.654)	-
На 31 декември 2024 година	153.977.948	-	153.977.948
Акумулирана амортизација			
На 1 јануари 2023 година	12.715.958	-	12.715.958
Амортизација за годината	5.003.652	-	5.003.652
На 31 декември 2023 година	17.719.610	-	17.719.610
Амортизација за годината	20.694.481	-	20.694.481
На 31 декември 2024 година	38.414.091	-	38.414.091
Нето евидентирана вредност			
На 1 јануари 2023	13.010.697	-	13.010.697
На 31 декември 2023	16.897.826	56.325.654	73.223.480
На 31 декември 2024	115.563.857	-	115.563.857

Друштвото, во минатата 2023 година изврши набавка на нов софтвер согласно потпишан договор од ден 04.03.2023 година со Адакта ДОО, Белград, Србија и согласно на тоа го евидентираше на софтвер во подготовка. Софтверот во подготовка по извршената активација и миграција на податоци на датум 01.04.2024 година е ставен во употреба, во група нематеријални средства.

7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2024 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 12.170.579 денари (2023: 11.893.609 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании.

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебна сметка во банка.

Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

8. Останати финансиски вложувања

	2024	2023
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	365.921.018	363.923.964
Финансиски вложувања за тргување	97.062.242	61.591.108
Депозити, заеми и останати пласмани	510.443.604	501.498.744
Вкупно	973.426.864	927.013.816

8.1 Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	2024	2023
Должнички хартии од вредност со рок на достасување од една година-државни записи	-	58.002.946
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година-државни обврзници	365.921.018	305.921.018
	365.921.018	363.923.964
Котирани	-	-
Некотирани	365.921.018	363.923.964
Вкупно	365.921.018	363.923.964

Вложувањата кои се чуваат до достасување претставуваат државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија, кои доспеваат во период од две до петнаесет години и носат камата од 2,5%-6,15% на годишно ниво (2023: 2,5%-6,15%).

8. Останати финансиски вложувања (продолжение)

8.2 Финансиски вложувања за тргување	2024	2023
Удели во инвестициски фондови	97.062.242	61.591.108
Вкупно	97.062.242	61.591.108

8.3 Депозити, заеми и останати пласмани	2024	2023
Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат до 1 година	6.000.000	116.000.000
во денари – каматна стапка 2,8% (2023: 0,3% - 2%)	6.000.000	116.000.000
во странска валута	-	-
Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат над 1 година	503.001.000	383.501.000
во денари – каматна стапка 2,5% - 3,9% (2023: 1% - 3,5%)	503.001.000	383.501.000
во странска валута	-	-
Вкупно	509.001.000	499.501.000
8.4 Останати пласмани	1.442.604	1.997.744
Вкупно	510.443.604	501.498.744

Во позицијата Останати пласмани се вклучени наменски депозити кои претставуваат обезбедување на побарувањата за дадени банкарски гаранции од Халк Банка АД Скопје.

9. Побарувања

	2024	2023
9.1 Побарувања од непосредни работи на осигурување		
Побарувања осигуреници	243.274.335	159.952.388
Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници	(81.111.157)	(61.333.602)
Побарувања од осигуреници	162.163.178	98.618.786
Побарувања од застапници и посредници	23.199.424	41.268.042
Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од застапници и посредници	(13.498.645)	(23.422.828)
Побарувања од застапници и посредници	9.700.779	17.845.214
Вкупно побарувања од непосредни работи на осигурување	171.863.957	116.464.000
9.2 Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	7.052.300	54.407.581
9.3 Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		
Побарувања по основ на регрес	29.121.344	29.445.282
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	9.383.913	40.667.892
Побарувања по основ на дадени аванси за штети	4.322.390	4.322.390
Останати побарувања	2.233.569	3.900.370
Намалено за: Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	(37.809.544)	(37.007.231)
Вкупно останати побарувања од непосредни работи на осигурување	7.251.672	41.328.703
Побарувања по основ на камати од Национално биро за осигурување	366.748	286.609
Побарувања по основ на камати од останати финансиски вложувања	14.534.065	19.564.566
Вкупно побарувања по основ на финансиски вложувања	14.900.813	19.851.175
Побарувања од вработени	96.343	65.909
Побарувања од купувачи	49.200	49.200
Останати побарувања	14.415.631	12.916.518
Останати побарувања	14.561.174	13.031.627
Вкупно останати побарувања	36.713.659	74.211.505
Вкупно побарувања	215.629.916	245.083.086

Во позицијата Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување се вклучени побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување.

Анализата на старосната структура на побарувањата од непосредни работи на осигурување со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи (во денари):

	2024			2023		
Рочност	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
до 30 дена	25.621.414	-	25.621.414	28.793.723	-	28.793.723
31-60 дена	15.310.333	(1.531.034)	13.779.299	14.102.212	(1.410.221)	12.691.991
61-120 дена	18.498.214	(5.734.446)	12.763.768	18.030.519	(5.589.461)	12.441.058
121-270 дена	31.500.849	(16.065.433)	15.435.416	17.850.099	(9.103.550)	8.746.549
271-365 дена	9.246.945	(6.565.330)	2.681.615	3.972.553	(2.820.514)	1.152.039
Над 365 дена	64.712.922	(64.712.922)	-	65.832.684	(65.832.684)	-
Доспеани побарувања	164.890.677	(94.609.165)	70.281.512	148.581.790	(84.756.430)	63.825.360
Недоспеани побарувања	101.583.082	-	101.582.082	52.638.640	-	52.638.640
Вкупно:	266.473.759	(94.609.165)	171.863.957	201.220.430	(84.756.430)	116.464.000

9. Побарувања (продолжение)

Анализата на старосната структура на побарувањата по основ на регреси со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи (во денари):

Година	2024			2023		
Рочност	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
до 30 дена	-	-	-	-	-	-
31-60 дена	-	-	-	-	-	-
61-120 дена	-	-	-	-	-	-
121-270 дена	-	-	-	-	-	-
271-365 дена	-	-	-	-	-	-
Над 365 дена	29.121.344	(29.121.344)	-	29.445.282	(29.445.282)	-
Доспеани побарувања	29.121.344	(29.121.344)	-	29.445.282	(29.445.282)	-
Недоспеани побарувања	-	-	-	-	-	-
Вкупно:	29.121.344	(29.121.344)	-	29.445.282	(29.445.282)	-

Анализата на старосната структура на останатите побарувања од непосредни работи на осигурување со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи (во денари):

Година	2024			2023		
Рочност	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
до 30 дена	-	-	-	-	-	-
31-60 дена	1.381.604	(138.192)	1.243.412	440.320	(47.676)	392.644
61-120 дена	531.386	(164.730)	366.657	910.927	(282.387)	628.540
121-270 дена	106.277	(54.201)	52.076	137.659	(70.206)	67.453
271-365 дена	956.496	(679.112)	277.384	989.506	(702.549)	286.957
Над 365 дена	7.651.965	(7.651.965)	0	6.459.131	(6.459.131)	-
Доспеани побарувања	10.627.729	(8.688.200)	1.939.528	8.937.542	(7.561.949)	1.375.593
Недоспеани побарувања	-	-	-	-	-	-
Вкупно:	10.627.729	(8.688.200)	1.939.528	8.937.542	(7.561.949)	1.375.593

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од непосредни работи на осигурување во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

Категорија	2024	2023
На 1 јануари	94.991.804	103.261.852
Дополнителна исправка за годината	14.659.868	63.665.538
(Ослободување на исправка за годината)	(8.201.347)	(77.053.273)
Отпис на побарувања по договори за осигурување	(6.840.523)	(5.117.687)
На 31 декември	94.609.802	84.756.430

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувањата по основ на регреси во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

Категорија	2024	2023
На 1 јануари	29.445.282	35.305.666
Дополнителна исправка за годината на останати побарувањата од непосредни работи на осигурување (Белешка 26)	-	-
(Ослободување) за годината на останати побарувања од непосредни работи на осигурување (Белешка 26)	(323.938)	(1.155.590)
Отпис на побарувања од непосредни работи на осигурување	-	(4.704.794)
На 31 декември	29.121.344	29.445.282

9. Побарувања (продолжение)

Движењето на сметката на резервирањата од останати побарувања во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

Категорија	2024	2023
На 1 јануари	7.561.949	5.880.903
Дополнителна исправка за годината на останати побарувања	1.126.251	1.681.046
(Ослобидување) за годината на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-
На 31 декември	8.688.200	7.561.949

10. Материјални средства кои служат за вршење на дејноста

Во долунаведениот преглед, групно се прикажува вредноста на градежните објекти, опремата, ситниот инвентар (со век на употреба подолг од 12 месеци), останатите материјални средства кои служат за вршење на дејноста на Друштвото, како и исправката на нивната вредност (обезвреднување и амортизација).

Набавна вредност	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	МЕБЕЛ И ОПРЕМА					
		Мебел и економски инвентар	Компјутерска и телекомуникациска опрема	Опрема за транспорт	Други средства за работа	Вложувања во туѓ имот	Вкупно мебел и опрема
На 1 јануари 2023 година	-	37.354.919	18.701.310	12.226.494	8.908.057	11.262.855	88.453.635
Набавки во текот на годината	195.543.838	1.278.305	801.774	3.843.750	-	-	5.923.829
Расходувања и отуѓувања	-	-	-	(2.068.400)	-	-	(2.068.400)
На 31 декември 2023	195.543.838	38.633.224	19.503.084	14.001.844	8.908.057	11.262.855	92.309.064
Набавки во текот на годината	-	1.909.742	2.207.899	-	-	-	4.117.641
Расходувања и отуѓувања	-	(728.367)	(994.167)	-	(51.712)	-	(1.774.246)
На 31 декември 2024	195.543.838	39.814.599	20.716.816	14.001.844	8.856.345	11.262.855	94.652.459
Акумулирана амортизација							
На 1 јануари 2023 година	-	27.213.128	15.209.134	7.821.522	4.631.377	2.892.292	57.767.453
Депрецијација за годината	2.036.915	5.147.930	2.110.192	3.067.716	1.473.833	1.126.284	12.925.955
Расходувања и отуѓувања	-	-	-	(1.378.935)	-	-	(1.378.935)
На 31 декември 2023	2.036.915	32.361.058	17.319.326	9.510.303	6.105.210	4.018.576	69.314.473
Депрецијација за годината	4.905.337	4.026.391	1.455.384	2.293.077	1.407.280	985.549	10.167.681
Расходувања и отуѓувања	-	(728.367)	(994.167)	-	(51.712)	-	(1.774.246)
На 31 декември 2024	6.942.252	35.659.082	17.780.543	11.803.380	7.460.778	5.004.125	77.707.908
Нето сметководствена вредност							
На 1 јануари 2023 година	-	10.141.791	3.492.176	4.404.972	4.276.680	8.370.563	30.686.182
На 31 декември 2023	193.506.923	6.272.166	2.183.758	4.491.541	2.802.847	7.244.279	22.994.591
На 31 декември 2024	188.601.586	4.155.517	2.936.273	2.198.464	1.395.567	6.258.730	16.944.551

Хипотека / залог врз недвижности и опрема

На 31 декември 2024 и 2023 година Друштвото нема дадена под хипотека/залог недвижности и опрема и истите во целост се користат за вршење на дејноста на Друштвото.

11. Парични средства и останати парични еквиваленти

	2024	2023
Парични средства во банка		
- Во денари	24.998.148	24.598.632
- Во странска валута	386.435	19.494
Парични средства во благајна	-	49.992
Останати парични средства	141	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.384.724	24.668.118

12. Одложени трошоци на стекнување

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, одложените трошоци за стекнување по класи на осигурување (состојба) се како што следи:

Класи на осигурување	2024	2023
Осигурување од незгода	4.732.523	2.326.333
Здравствено осигурување	1.419.177	1.152.482
Осигурување на моторни возила - каско	16.751.189	12.460.781
Осигурување на шински возила - каско	-	-
Осигурување на воздухоплови - каско	-	-
Каско осигурување на пловни објекти	25.648	36.354
Осигурување на стока во превоз- транспорт	5.081	156.343
Осигурување на имот од пожар и други опасности и други осигурувања на имот	6.608.509	6.372.090
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	47.419.165	45.244.478
Осигурувања од одговорност во воздушниот сообраќај	-	-
Осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	31.533	34.818
Осигурување од одговорност	1.037.365	797.876
Осигурување на кредити	7.551.559	10.982
Осигурување на емство гаранција	8.684	12.934
Осигурување на финасиски губитоци	192.801	83.953
Осигурување на правна помош	-	-
Осигурување на туристички помош	884.385	446.596
Вкупно	86.667.619	69.136.020

Промените на одложените трошоци за стекнување во текот на 2024 и 2023 година се прикажани во трошоците за стекнување (Белешка 23).

13. Капитал и резерви

На 31 декември 2024 година акционерскиот капитал се состои од 2.250.000 обични акции, целосно платени, со номинална вредност од 10 евра по акција (2023: 2.250.000 обични акции).

Во 2024 година, Друштвото е во согласност со пропишаните закони и подзаконски прописи во однос на адекватноста на капиталот (член 15 од Законот за супервизија на осигурувањето). Со состојба на 31.12.2024 акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 22.500.000 евра (2023: 22.500,000 евра) .

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција.

Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Според евиденцијата од Централен депозитар на хартии од вредност – акционерска книга, како и согласно финансиската трансакција за влез на единствен стратешки капитал, правниот субјект е во целосна сопственост на Халк банка а. д. Скопје (100%).

Законски и статутарни резерви

Според законската регулатива Друштвото пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023, Друштвото нема евидентирано резерва за сигурност.

Во текот на 2024 и 2023, Друштвото нема исплатено дивиденда.

14. Бруто технички резерви

	2024			2023		
	Бруто	Рео	Нето	Бруто	Рео	Нето
Преносна премија	481.508.906	(34.476.397)	447.032.509	373.158.462	(28.148.270)	345.010.192
Бруто резерви за преносни премии	481.508.906	(34.476.397)	447.032.509	373.158.461	(28.148.270)	345.010.191
Пријавени штети	250.169.943	(6.073.557)	244.096.386	261.518.280	(8.890.707)	252.627.573
Настанати но непријавени штети	226.148.851	(7.497.900)	218.650.952	238.637.570	(13.898.259)	224.739.311
Резерви за индиректни трошоци	13.431.251	-	13.431.251	13.314.603	-	13.314.683
Резерви за директни трошоци	11.690.274	-	11.690.274	16.190.430	-	16.190.430
Бруто резерви за штети	501.440.319	(13.571.457)	487.868.862	529.660.883	(22.788.966)	506.871.917
Бруто резерви за бонуси и попусти	2.798.483	-	2.798.483	2.493.451	-	2.493.451
Состојба на 31 декември	985.747.708	(48.047.854)	937.699.854	905.312.796	(50.937.236)	854.375.560

Движење на резерви за штети

Година	2024			2023		
	Бруто	Рео	Нето	Бруто	Рео	Нето
Состојба на 1 јануари	529.660.883	(22.788.966)	506.871.917	614.449.660	(97.317.330)	517.132.330
Настанати и пријавени штети	(11.348.337)	2.817.149	(8.531.188)	(83.023.403)	(70.078.529)	(153.101.932)
Настанати, но непријавени штети	(12.488.719)	6.400.360	(6.088.359)	(2.990.339)	144.606.893	141.616.554
Резерви за индиректни трошоци	116.648	-	116.648	1.139.331	-	1.139.331
Резерви за директни трошоци	(4.500.156)	-	(4.500.156)	85.634	-	85.634
Состојба на 31 декември	501.440.319	(13.571.457)	487.868.862	529.660.883	(22.788.966)	506.871.917

14. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење во преносната премија и резервите за штети по класи во 2024 година

	Преносна премија			Резерви за штети			Вкупно резерви		
	Бруто	Рео	Нето	Бруто	Рео	Нето	Бруто	Рео	Нето
Осигурување од незгода	36.726.460	-	36.726.460	23.285.536	-	23.285.536	60.011.996	-	60.011.996
Здравствено осигурување	43.725.777	-	43.725.777	5.513.363	-	5.513.363	49.239.140	-	49.239.140
Каско	101.446.938	-	101.446.938	50.338.713	1.519.450	48.819.262	151.785.651	1.519.450	150.266.201
Каско шински	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каско воздухоплови	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каско пловни	138.222	27.479	110.743	-	-	-	138.222	27.479	110.743
Осигурување на стока во превоз	2.507.885	2.171.412	336.473	234.947	148.674	86.273	2.742.832	2.320.086	422.746
Осигурување на имот од пожар	33.750.006	13.664.101	20.085.905	9.652.794	2.854.513	6.798.281	43.402.800	16.518.614	26.884.186
Други осигурувања на имот	25.986.808	8.533.317	17.453.491	6.654.463	2.431.330	4.223.133	32.641.271	10.964.647	21.676.624
Задолжителни осигурувања од моторни возила	196.675.174	4.454.827	192.220.347	403.454.786	5.649.741	397.805.045	600.129.960	10.104.568	590.025.393
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни	194.525	-	194.525	-	-	-	194.525	-	194.525
Општа Одговорност	7.827.320	4.749.020	3.078.300	2.780.108	967.749	1.812.360	10.607.429	5.716.769	4.890.660
Кредити	25.805.551	-	25.805.551	-	-	-	25.805.551	-	25.805.551
Гаранции	73.166	-	73.166	-	-	-	73.166	-	73.166
Финансиски загуби	1.906.921	876.241	1.030.680	-	-	-	1.906.921	876.241	1.030.680
Правна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	4.744.150	-	4.744.150	2.324.092	-	2.324.092	7.068.242	-	7.068.242
Вкупно	481.508.906	34.476.397	447.032.509	504.238.802	13.571.458	490.667.344	985.747.708	48.047.854	937.699.854

14. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење во преносната премија и резервите за штети по класи во 2023 година

	Преносна премија			Резерви за штети			Вкупно резерви		
	Бруто	Рео	Нето	Бруто	Рео	Нето	Бруто	Рео	Нето
Осигурување од незгода	27.015.495	-	27.015.495	33.289.449	-	33.289.449	60.304.944	-	60.304.944
Здравствено осигурување	13.237.736	-	13.237.736	9.407.972	-	9.407.972	22.645.708	-	22.645.708
Каско	85.038.716	-	85.038.716	41.262.628	3.619.190	37.643.438	126.301.343	3.619.190	122.682.153
Каско шински	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каско воздухоплови	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каско пловни	183.453	27.524	155.929	-	-	-	183.453	27.524	155.929
Осигурување на стока во превоз	1.423.049	1.219.010	204.039	264.315	175.342	88.973	1.687.364	1.394.352	293.012
Осигурување на имот од пожар	24.814.475	8.878.770	15.935.705	19.798.663	9.698.984	10.099.679	44.613.138	18.577.754	26.035.384
Други осигурувања на имот	21.277.806	8.557.096	12.720.710	7.018.328	1.425.592	5.592.736	28.296.133	9.982.688	18.313.446
Задолжителни осигурувања од моторни возила	189.586.089	4.408.584	185.177.505	410.582.020	4.878.523	405.703.497	600.168.109	9.287.106	590.881.003
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни	165.669	-	165.669	-	-	-	165.669	-	165.669
Општа Одговорност	5.521.333	4.149.926	1.371.407	4.701.457	2.991.335	1.710.122	10.222.790	7.141.262	3.081.528
Кредити	103.061	-	103.061	-	-	-	103.061	-	103.061
Гаранции	115.431	-	115.431	-	-	-	115.431	-	115.431
Финансиски загуби	1.117.382	907.360	210.022	-	-	-	1.117.383	907.360	210.023
Правна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	3.558.767	-	3.558.767	5.829.503	-	5.829.503	9.388.270	-	9.388.270
Вкупно	373.158.461	28.148.270	345.010.191	532.154.334	22.788.966	509.365.368	905.312.796	50.937.236	854.375.560

15. Останати резерви

	2024	2023
Резевирања за отпремнина, јубилејни награди и неискористени денови од одмор	7.209.930	7.412.070
Останати резерви- судски спорови (белешка 29)	1.149.458	2.104.128
Вкупно останати резерви	8.359.388	9.516.198

Движењето на резевирањата за отпремнина, јубилејни награди и неискористени денови од одмор во текот на 2024 и 2023 е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	7.412.070	8.066.294
Дополнителни резевирања во текот на година	1.602.710	3.795.036
(Ослободување на резевирањата во текот на годината)	(1.804.850)	(4.449.260)
На 31 декември	7.209.930	7.412.070

Движењето на резевирањата за судски спорови во текот на 2024 и 2023 е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	2.104.128	1.555.692
Дополнителни резевирања во текот на година	-	1.127.089
(Ослободување на резевирањата во текот на годината)	(954.670)	(578.653)
На 31 декември	1.149.458	2.104.128

16. Обврски

	2024	2023
Обврски спрема осигуреници	5.039	-
1. Обврски спрема осигуреници	5.039	-
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	17.372.949	82.597.344
2. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	17.372.949	82.597.344
Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето	17.895.222	1.591.319
Обврски по основ на противпожарен придонес	9.293.004	5.910.280
Обврски по основ придонес - фонд за здравство	2.519.184	3.227.142
Обврски по основ на придонес безбедност на сообраќајот	8.661.590	6.497.484
Останати обврски спрема НБО	130.728	165.048
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	796.462	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	39.296.190	17.391.273
4. Обврски по основ на финансиски вложувања	1.713.499	2.317.279
Обврски спрема добавувачи	11.944.960	11.644.445
Обврски спрема органи за управување	731.850	731.850
Останати краткорочни обврски	36.511.158	18.490.158
5 Останати обврски	49.187.968	30.866.453
Вкупно обврски	107.575.645	133.172.349

17. Заработена премија (нето приходи од премија)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2024 година

Опис	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во бруто резерви за преносна премија – дел за реосигурување	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	70.021.173	(9.710.965)	(618.770)	-	59.691.438
Здравствено осигурување	118.365.022	(30.488.041)	-	-	87.876.981
Каско	146.352.796	(16.408.223)	(1.938.035)	-	128.006.539
Каско шински	-	-	-	-	-
Каско воздухоплови	-	-	-	-	-
Каско пловни	187.670	45.231	(43.047)	(45)	189.809
Осигурување на стока во превоз	5.535.952	(1.084.836)	(4.685.444)	952.402	718.073
Осигурување на имот од пожар	85.494.990	(8.935.532)	(46.349.898)	4.785.329	34.994.890
Други осигурувања на имот	58.804.430	(4.709.003)	(30.526.311)	(23.779)	23.545.337
Задолжителни осигурувања од моторни возила	394.257.015	(7.089.084)	(29.845.082)	46.242	357.369.091
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-
Одговорност пловни	356.872	(28.857)	-	-	328.015
Општа Одговорност	32.581.249	(2.305.987)	(17.792.727)	599.094	13.081.629
Кредити	26.230.961	(25.702.490)	-	-	528.471
Гаранции	156.600	42.265	-	-	198.865
Финансиски загуби	3.913.189	(789.540)	(2.286.657)	(31.119)	805.873
Правна	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	15.139.152	(1.185.382)	(37.449)	-	13.916.321
Вкупно премии	957.397.070	(108.350.444)	(134.123.419)	6.328.124	721.251.331

17. Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжение)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2023 година

Опис	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во бруто резерви за преносна премија – дел за реосигурување	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	51.732.942	570.702	(1.213.173)	(9.639)	51.080.832
Здравствено осигурување	67.625.542	4.736.495	-	-	72.362.037
Каско	123.126.462	(28.586.574)	(19.807.112)	-	74.732.776
Каско шински	-	-	-	-	-
Каско воздухоплови	154.266	741.668	(105.777)	(741.668)	48.489
Каско пловни	271.304	(21.719)	(43.050)	27.524	234.060
Осигурување на стока во превоз	5.407.403	(150.267)	(4.405.042)	159.381	1.011.475
Осигурување на имот од пожар	58.961.027	(2.275.067)	(33.480.738)	8.343.750	31.548.971
Други осигурувања на имот	54.949.187	(3.834.545)	(45.927.614)	8.143.043	13.330.071
Задолжителни осигурувања од моторни возила	367.749.370	(10.963.763)	(41.477.853)	4.408.584	319.716.337
Одговорност воздухоплови	76.602	368.281	-	(368.281)	76.602
Одговорност пловни	327.693	(61.271)	-	-	266.422
Општа Одговорност	24.114.582	314.299	(19.298.143)	1.972.255	7.102.993
Кредити	198.005	(103.061)	-	-	94.944
Гаранции	228.150	(40.731)	-	-	187.419
Финансиски загуби	2.511.175	(1.116.993)	(2.175.231)	907.360	126.311
Правна	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	13.362.020	(1.422.871)	(221.007)	-	11.718.142
Вкупно премии	770.795.729	(41.845.417)	(168.154.740)	22.842.309	583.637.881

18. Приходи од вложувања

	2024	2023
Приходи од камати од ДЗ и ДО	19.028.613	14.320.713
Приходи од камати од орочени депозити во банки	13.520.041	12.429.342
Приходи од камати од Гарантен Фонд	366.748	286.609
Приходи од камати од тековни сметки во банки	132.837	35.264
Вкупно приходи од камати	33.048.239	27.071.928
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувањата	1.489.778	1.961.937
Реализирана добивка од продажба на вложувања за тргување	115.827	244.616
Приходи од курсни разлики	77.586	47.339
Приходи од вложувања	34.731.430	29.325.820

19. Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување и приходи по основ на провизии од реосигурување

	2024	2023
Приходи од реализирани регресни побарувања	2.592.322	2.710.750
Останати осигурително технички приходи	9.013.915	3.884.371
Вкупно останати осигурителни технички приходи, намалени за реосигурување	11.606.237	6.595.121

20. Останати приходи

	2024	2023
Приходи од расходување и продажба на основни и материјални средства	-	110.534
Приходи по основ на задршки од плата	226.147	81.600
Приходи од Национално биро за осигурување	231.844	152.463
Останати финансиски и други приходи	4.194.274	4.146.258
Останати приходи	4.652.265	4.490.855

21. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Бруто исплатени штети	383.095.980	393.958.424	(17.603.511)	(45.238.935)	400.699.491	348.719.489
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети – РБНС	(11.348.337)	(83.023.403)	2.817.148	70.078.529	(14.165.485)	(12.944.874)
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети – ИБНР	(12.488.719)	(2.990.339)	6.400.358	4.449.835	(18.889.078)	1.459.496
Промени во резервите за индиректни трошоци	116.648	1.139.331	-	-	116.648	1.139.331
Промени во резервите за директни трошоци	(4.500.157)	85.634	-	-	(4.500.157)	85.634
Приходи од регресни побарувања	7.416.969	(7.148.745)	-	-	7.416.969	(7.148.745)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	347.458.447	302.020.902	(8.386.004)	29.289.429	339.072.442	331.310.331

21. Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжение)

Анализа на настанати штети (нето трошоци за штети) со состојба на 31 декември 2024 година

Класа	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во платените штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Приходи од регреси	Нето
Осигурување од незгода	23.927.208	(10.308.945)	-	-	-	13.618.263
Здравствено осигурување	43.751.238	(3.894.608)	-	-	-	39.856.630
Осигурување на моторни возила - каско	85.903.969	9.076.085	1.283.226	(2.099.740)	2.317.326	93.479.241
Осигурување на шински возила - каско	-	-	-	-	-	-
Осигурување на воздухоплови - каско	-	-	-	-	-	-
Каско осигурување на пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Осигурување на стока во превоз-транспорт	64.516	(29.368)	43.013	(26.668)	-	18.803
Осигурување на имот од пожар и други опасности	11.415.306	(10.145.869)	4.541.401	(6.844.471)	-	3.572.507
Други осигурувања на имот	6.931.136	(363.865)	2.127.107	1.005.739	65.574	3.368.852
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	202.652.092	(7.127.234)	8.277.669	771.218	5.034.069	181.441.901
Осигурувања од одговорност во воздушниот сообраќај	-	-	-	-	-	-
Осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Осигурување од одговорност	3.827.770	(1.921.348)	1.331.157	(2.023.587)	-	2.598.851
Осигурување на кредити	-	-	-	-	-	-
Осигурување на емство гаранција	-	-	-	-	-	-
Осигурување на финасиски губитоци	-	-	-	-	-	-
Осигурување на правна помош	-	-	-	-	-	-
Осигурување на туристички помош	4.622.745	(3.505.411)	-	-	-	1.117.334
Вкупно	383.095.980	(28.220.564)	17.603.573	(9.217.508)	7.416.969	339.072.383

21. Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжение)

Анализа на настанати штети (нето трошоци за штети) со состојба на 31 декември 2023 година

Класа	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети – РБНС	Учество на реосигурителите во платените штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Приходи од регреси	Нето
Осигурување од незгода	33.573.627	(14.567.177)	-	-		19.006.450
Здравствено осигурување	47.577.522	(8.319.494)	-	-		39.258.028
Осигурување на моторни возила - каско	77.041.848	3.201.515	19.870.944	(10.339.851)	2.289.000	68.423.270
Осигурување на шински возила - каско	-	-	-	-		-
Осигурување на воздухоплови - каско	-	-	-	-		-
Каско осигурување на пловни објекти	-	-	-	-		-
Осигурување на стока во превоз-транспорт	-	(13.585)	-	15.342		(28.927)
Осигурување на имот од пожар и други опасности	7.295.326	9.185.525	817.886	5.602.410		10.060.555
Други осигурувања на имот	20.966.043	(75.811.852)	14.636.533	(70.069.271)	142.000	444.929
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	204.587.157	(2.235.828)	9.913.572	101.673	4.717.745	187.618.340
Осигурување од одговорност во воздушниот сообраќај	-	-	-	-		-
Осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-		-
Осигурување од одговорност	501.121	472.598	-	161.334		812.385
Осигурување на кредити	-	-	-	-		-
Осигурување на емство гаранција	-	-	-	-		-
Осигурување на финасиски губитоци	-	-	-	-		-
Осигурување на правна помош	-	-	-	-		-
Осигурување на туристички помош	2.415.780	3.299.521	-	-		5.715.301
Вкупно	393.958.424	(84.788.777)	45.238.935	(74.528.364)	7.148.745	331.310.331

22. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2024	2023
Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	10.303	271.597
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	15.190.341	10.237.986
Вкупно Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување	15.200.644	10.509.583

На позицијата трошоци за бонуси и попусти се прикажани трошоците од групата 420, а кои се однесуваат на позитивен технички резултат од работењето согласно склучени тендерски договори, како и трошоци за одобрени попусти за плаќање на премијата во рок.

23. Трошоци за стекнување

	2024	2023
Трошоци за промотивни цели	101.539.022	98.144.152
Трошоци за вработени во внатрешна продажна мрежа	48.770.656	50.061.960
Провизија	61.991.924	72.027.506
Промена во одложени трошоци за стекнување	(17.531.599)	(16.920.120)
Трошоци за печатење обрасци	672.536	1.763.902
Трошоци за стекнување	195.442.539	205.077.400

Провизија

	2024	2023
Осигурително брокерски друштва	40.372.716	56.044.174
Застапници во осигурување	21.571.115	15.744.412
Туристички агенции	48.093	238.920
Останата провизија	-	-
Провизија	61.991.924	72.027.506

24. Административни трошоци

	2024	2023
Амортизација и депрецијација	35.857.830	19.875.818
Трошоци за вработени	80.363.815	68.256.331
Трошоци за услуги од физички лица	143.800	34.444
Закупнина	7.417.913	6.975.085
Трошоци за членови на органи на управување	3.432.883	3.443.976
Телефонски трошоци	4.848.326	6.100.153
Трошоци за комунални услуги(електрична енергија, вода и комуналии)	2.084.435	3.131.781
Трошоци за гориво	1.321.873	1.661.647
Трошоци за судски такси, извршители и останати услуги	22.097.277	20.243.424
Трошоци за одржување	4.725.701	3.712.977
Трошоци за услуги за одржување на софтвер и лиценци	17.450.192	1.835.146
Трошоци за банкарски услуги	2.216.847	2.272.015
Резервирања за судски спорови (белешка 15)	-	548.436
Останато	18.428.615	19.523.909
Административни трошоци	200.389.507	157.615.142

24. Административни трошоци (продолжение)

Трошоци за вработените

Трошоците за вработените во Друштвото се евидентираат одделно, односно делот од платите за вработените во сектор продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци (Белешка 23 и 24).

	2024	2023
Нето плати (внатрешна продажна мрежа)	32.451.688	33.278.851
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата (внатрешна продажна мрежа)	2.663.093	2.765.886
Придонеси од задолжително социјално осигурување (внатрешна продажна мрежа)	13.655.875	14.017.223
Вкупно трошоци за вработени во внатрешна продажна мрежа	48.770.656	50.061.960
Нето плати (администрација и останати вработени)	48.421.741	41.336.105
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата (администрација и останати вработени)	4.608.723	3.893.514
Придонеси од задолжително социјално осигурување (администрација и останати вработени)	20.622.929	17.592.018
Останати трошоци за вработени	7.078.250	6.088.918
Вкупно трошоци за вработени во администрација и останати вработени	80.731.643	68.910.555
Трошоци за вработените	129.502.299	118.972.515

25. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

	2024	2023
Трошоци за исплата на штети по основ на неосигурани и непознати моторни возила	7.860.960	9.425.665
Трошоци по основ на противпожарен придонес	2.769.542	7.522.773
Трошоци по основ на придонес за безбедност	5.608.301	2.493.638
Трошоци по основ на придонес за Фонд за здравство	3.673.802	3.576.692
Трошоци за финансирање на супервизорски орган	5.541.438	7.935.148
Останати надомести и придонеси	2.894.782	6.188.697
Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	28.348.825	37.142.613

26. Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2024	2023
Дополнителна исправка на вредност на регресни и останати побарувања	899.687	1.681.046
Ослободување на загуба поради безвреднување на останати побарувања	(97.374)	(1.155.590)
Платени казни и надоместоци	-	926.554
Останати трошоци	1.139.960	11.036.678
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања	1.942.273	12.488.688

27. Данок на добивка

	2024	2023
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	1.054.706	-
Вкупно	1.054.706	-

Усогласување со применетата даночна стапка

	%	2024	%	2023
Добивка/(загуба) пред оданочување		2.418.703		(70.374.757)
Данок пресметан по даночна стапка	10,0%	241.870	(10,0%)	(7.037.476)
Расходи непризнаени за даночни цели	33,6%	812.836	0,5%	341.325
Загуба за годината за која не е признаено одложено даночно средство	0,0%	-	9,5%	6.696.151
Данок на добивка односно загуба	43,6%	1.054.706	-	-

Глобален минимален данок

На 3.1.2025 година е објавен Законот за минимален глобален данок на добивка, со примена за фискалната година која започнува на 1 јануари 2024 година. Со законот се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година и имплементирање на модел-правилата на ОЕЦД против намалување на даночната основа, односно обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании (МНК) и големи домашни групи на Унијата.

Минималното ефективно оданочување на добивката на МНК се обезбедува со примена на следниве правила за плаќање на дополнителен данок:

1. Правило за утврдување на квалификуван домашен дополнителен данок (Qualified Domestic Top-up Tax-QDMTT);
2. Правило за вклучување на добивката (Income Inclusion Rule-IRR);
3. Правило за помалку оданочена добивка (Undertaxed Payment Rule-UTPR).

Со примената на правилата се утврдува висината на минималниот глобален данок, со што се обезбедува ефективното оданочување на добивката да изнесува најмалку 15%.

Ефективната даночна стапка на Друштвото во 2024 е над 15% и поради тоа нема евидентирано глобален данок на добивка.

28. Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

	2024	2023
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	1.363.997	(70.374.757)
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции	1.363.997	(70.374.757)
Пондериран просечен број на обични акции	2.250.000	2.250.000
Основна заработка/(загуба) по акција (денари по акција)	0.61	(37.97)

29. Потенцијални и превземени обврски

Судски спорови

Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година е вклучена во 6 активни судски спорови како тужена страна а кои не се однесуваат на основната дејност, односно не се поврзани со предмети за надомест на штети. Друштвото нема нови судски спорови покренати во 2024 година односно сите судски спорови потекнуваат од минати години. Друштвото очекува дека дел од споровите ќе завршат во негова корист во текот на 2025 година, додека за оние спорови за кои се очекува негативен исход, Друштвото има евидентирано резервација во износ од 1.149.458 денари (2023: 2.104.128 денари).

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ. Последен пат во Друштвото е извршена даночна контрола во 2010 година.

Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Согласно МСС 19, друштвото има издовено резерви за пензиски планови, јублејни награди и резерви за неискористени денови на одмор со состојба на 31 декември 2024 во вкупен износ од 7.209.930 (2023: 7.412.070 денари) денари.

30. Усогласеност со законска регулатива

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2024 година капиталот на Друштвото изнесува 415.094.567 денари, односно Друштвото има вишок на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 230.609.567 денари (2023 : 272.955.344 денари), Според истиот образец, Друштвото констатира вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ од 257.216.066 денари. Врз основа на образецот (ВТР) Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви, евидентиран е вишок на средства на Друштвото за покривање на техничките резерви во износ од 59.668.989 денари.

На датумот на известување, не постојат вложувања на Друштвото во градежни објекти за покривање на капиталот, што подразбира дека е во согласност со законскиот лимит како што е пропишан во член 73, став (1), точка 1 од Законот за супервизија на осигурување.

31. Вон-биланска евиденција

Вонбилансна евиденција	2024	2023
Нереализирани регресни побарувања-штети	89.136.836	89.732.702
Гаранции	1.997.744	1.997.744
Отпишани побарувања	21.528.144	20.996.586
Вкупно	112.662.724	112.727.032

32. Трансакции со поврзани лица

Друштвото е во целосна сопственост на Халк Банка АД Скопје.
 Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните субјекти во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2024 година

Извештај за трансакции со поврзани лица	Халк банка АД	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	191.088.477	-	191.088.477
Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	3.675.964	-	3.675.964
Останати побарувања	2.851.615	-	2.851.615
Вложувања	185.969.909	-	185.969.909
Вкупно обврски	13.027.334	180.261	13.207.595
Останати обврски	13.027.334	180.261	13.207.595
Вкупно приходи	170.603.693	180.261	170.783.954
Приходи по основ на премија за осигурување	170.603.693	180.261	170.783.954
Останати приходи	-	-	-
Вкупно расходи	44.104.782	14.151.448	58.256.230

31 декември 2023 година

Извештај за трансакции со поврзани лица	Халк банка АД	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	157.713.217	-	157.713.217
Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	1.426.224	-	1.426.224
Останати побарувања	2.045.443	-	2.045.443
Вложувања	154.241.550	-	154.241.550
Вкупно обврски	184.339	813.173	997.512
Останати обврски	184.339	813.173	997.512
Вкупно приходи	188.897.550	180.261	189.077.811
Приходи по основ на премија за осигурување	188.897.550	180.261	189.077.811
Останати приходи	-	-	-
Вкупно расходи	67.864.582	16.379.164	84.243.746
Исплатени штети	42.472.677	-	42.472.677
Трошоци за провизија и останати трошоци од работењето	21.967.844	-	21.967.844
Трошоци за камата	3.424.061	-	3.424.061
Клучен раководен кадар- трошоци за надоместоци	-	16.379.164	3.895.164

Трансакции со Националното Биро за Осигурување на Република Северна Македонија

Трансакции со Националното биро за осигурување (Гарантен фонд)	2024	2023
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	12.170.579	11.893.609
Побарувања од Националното Биро за Осигурување	605.302	3.154.158
Обврски кон Националното Биро за Осигурување	796.462	165.048
Приходи од вложувања	366.748	286.609
Приходи од обработка на штети	341.325	393.600
Приходи од реализирани регресни побарувања	2.592.322	2.400.175
Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурени возила	16.872.738	9.425.665

Годишен коефициент на штети

Годишен коефициент на штети	Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување	Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
	2024		2023	
Незгода	23,33%	23,09%	40,05%	39,11%
Приватно здравствено осигурување	45,36%	45,36%	54,25%	54,25%
Каско	74,84%	73,09%	94,62%	84,88%
Имот пожар	10,21%	1,66%	31,89%	29,07%
Имот останато	14,59%	12,14%	4,40%	0,00%
Осигурување на имот	12,05%	6,00%	23,72%	0,00%
Одговорност од моторни возила	52,18%	50,50%	65,11%	63,79%
Општа одговорност	19,87%	6,30%	11,44%	3,99%
Туристичка помош	8,03%	8,01%	48,77%	47,87%
Вкупно	48,08%	41,83%	58,24%	42,61%

Вкупниот коефициент на штети на бруто основа е 41,83%, додека нето коефициентот е 48,08%.

Коефициентот на штети со 31.12.2024 вкупно за сите класи забележува подобрување во однос на 31.12.2023.

Во однос на минатата година (споредбено со 31.12.2023), нето коефициентот на штети (со вклучено реосигурување) е подобрен за 10,2%. Значително намалување има кај класите на осигурување 01(незгода) за -16,7%, класа 02 (здравствено) за -8,9%, класа 03 (Каско) за -19,8%, имотно осигурување (класа 08+09) за -11,7%, класа 10 (МТПЛ+ЗК+гранично+ЦМР) за -8%, класа 18 за -40,7%.

Подобрувањето на коефициентот на штети се должи во промената на тарифи на премии, подобрување на процесите при прием во осигурување, процесите на решавање на штети, комуникацијата со осигурениците и асистенските куќи.

33. Настани после периодот на известување

По датумот на известување, нема настани од материјално значење кои се случиле по денот на составување на билансот, а кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во овие финансиски извештаи.


Годишен
извештај за
работењето



Друштво за осигурување
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД
Бр. 0501-16834
30.04.2025 год.
СКОПЈЕ

ДЕКЕМВРИ 31, 2024

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ
АД СКОПЈЕ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024 ГОДИНА



УЛ. МАЈКА ТЕРЕЗА БР.1/2, 1000 СКОПЈЕ

❖ ПРОФИЛ И ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ на Друштвото

Полн назив на Друштвото	Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Скратен назив на Друштвото	ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Седиште	Ул. Мајка Тереза бр. 1/2, Скопје, Центар
Правен статус	АД
Датум на упис во ЦРМ	26.04.2007
Матичен број	6224695
Даночен број	4030007634049
Основен капитал	22.500.000 Евра
Приоритетна дејност	65.12 – Неживотно осигурување
Веб страна	www.halkinsurance.com.mk
Овластен ревизор	Друштво за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје, Адреса: Ул. Филип Втори Македонски 3 , скопје - центар. Одлука на Собрание на акционери бр. 0201-01/11 од 26.06.2024 година.

Овој годишен извештај дава сеопфатен приказ на достигнувањата на компанијата, стратешките иницијативи и предизвиците што го обликуваа работењето во 2024 година.

Во текот на годината, компанијата реализираше значајни инвестиции во дигиталната трансформација, поставувајќи го новиот ИТ софтверски систем како основа за автоматизација на процесите, подобрување на оперативната ефикасност и зголемување на безбедноста на податоците. Со целосна интеграција и активности кои сеуште делумно се во тек, овој систем во наредниот период ќе овозможи попрецизно управување со податоците, оптимизација на работните процеси и подобро корисничко искуство, поставувајќи ја компанијата како лидер во технолошките иновации во осигурителниот сектор.

Паралелно со технолошкиот напредок, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, спроведе стратешко реструктурирање во насока на оптимизација на организациската поставеност и унапредување на корпоративното управување. Ова резултираше со поголема ефикасност, зголемена транспарентност и подобрување на процесите на носење одлуки.

Годината беше обележана и со значајни активности во областа на продажбата и развојот на доброволните осигурувања, како и интензивирање на соработката со ХАЛКБАНК АД Скопје за зголемување на пристапот до осигурителните производи. Преку таргетираните продажни кампањи и проширување на портфолиото, компанијата оствари стабилен раст и го зајакна своето пазарно позиционирање.

Во доменот на финансиското управување, приоритет беше поставен на зголемување на наплатата на премиите, подобрување на процесот на финансиско известување, подобрување на профитабилноста и одржување на финансиска стабилност. Дополнително, компанијата продолжи со имплементација на процеси за внатрешна контрола, управување со ризици и други оперативни процеси со цел да се обезбеди доверливост и стабилност во работењето.

Како дел од својата стратегија за развој на човечките ресурси, компанијата спроведе редовни обуки за вработените, фокусирајќи се на унапредување на нивните вештини и компетенции во согласност со кариерните потенцијали. Истовремено, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ активно вложуваше во задржување на високо ниво на мотивација кај вработените преку различни мотивационски пакети и активности насочени кон нивната професионална и лична благосостојба. Покрај тоа, компанијата остана посветена на својата општествена одговорност, учествувајќи во низа општествени иницијативи, спортски и културни настани, со што дополнително придонесе за заедницата.

Преку сите овие активности, 2024 година се покажа како период на консолидирање на веќе спроведените трансформации и истовремено градење на цврсти основи за одржлив раст. Со посветеност на иновации, квалитет на услугите и развој на пазарниот потенцијал, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје продолжува да ја гради својата иднина со приспособливост, ефикасност и континуиран успех.

Мисија, визија и цели

Мисија

- Да се олесни и подобри квалитетот на живот на физичките лица и бизнис амбиентот на компаниите преку индивидуални и корпоративни решенија за осигурување и да се одржи нивната вредност;
- Да се обезбеди и одржи високосвесност на нашата корпоративна општествена одговорност;
- Да се обезбеди одржливост и квалитетна услуга;
- Да се обезбеди задоволство на клиентите, акционерите и вработените.

Визија

- Нашата визија е да станеме една од водечките компании во секторот за неживотно осигурување во Р. С. Македонија, со одржлив раст и профитабилност, притоа афирмирајќи силно присуство кај индивидуални клиенти, придружено со фокус на иновации и нови производи.

Стратегиски цели

- Промена на интерните процедури со цел подобрување на работните процеси и јакнење на интерните контроли;
- Развој, унапредување и проширување на соработката со ХАЛК Банка АД Скопје и зголемување на продажбата преку каналот Банкоосигурување;
- Воведување на нова систематизација и организација со цел попрецизно дефинирање на надлежностите, одговорностите и работните обврски;
- Воведување на ново софтверско решение;
- Ревидирање на продажната стратегија и сегментирање на продажбата како и јакнење на сопствената продажна мрежа ;
- Подобрување во сегментот на наплата на премија за осигурување;
- Зголемена контрола на трошоците и оптимизирање на истите;
- Стабилност во работењето, развој на Друштвото и континуирано подобрување на перформансите на друштвото;
- Диверзификација на портфелот со фокус на физички лица и мали и средни ризици;
- Развој и унапредување на сопствената продажната мрежа на Друштвото;
- Развој на каналот Банкоосигурување, јакнење на брендот ХАЛК и синергија со ХАЛК БАНКА;
- Подобрување на објективните критериуми за оцена на ризиците со цел адекватност на премијата за осигурување ;
- Зголемување на квалитетот на услугите со цел исполнување на потребите на осигурениците;
- Адекватна и навремена исплата на оштетните побарувања ;
- Ревизија на постоечките и развој на нови осигурителни продукти ;
- Одржување на финансиската сила на Друштвото и заштита на интересите на акционерите, осигурениците и на вработените;
- Развој на дигитални развојни решенија;
- Максимална поддршка на продажбата со ефикасно и квалитетно решавање на штетите.

❖ АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРИ НА ДРУШТВОТО

Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје сметано од 2019 година е во 100% сопственост на Халк Банка АД Скопје и бренд во рамки на Халк Групацијата која претставува финансиска институција под покровителство на Халк Банка Туркије (Türkiye Halk Bankası A.Ş.). Халк Банка Туркије со својата повеќе од 90-годишна традиција, денес претставува една од најголемите банки во турскиот финансиски сектор додека пак нашиот непосреден акционер ХАЛКБАНК АД Скопје претставува една од поголемите и најбрзо растечки банки на македонскиот банкарски сектор.

Основната главнина на Друштвото изнесува 22.500.000 евра и истата е поделена на 2.250.000 обични акции. Единствен акционер на Друштвото е ХАЛКБАНК АД Скопје.

❖ ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРОТ

Во текот на 2024 година, Друштвото одржуваше редовни односи со акционерот преку одржување на редовни средби со истите и редовно финансиско известување.

Со преминување на 100% од акциите со право на глас на ХАЛКБАНКА АД Скопје, Друштвото стана дел од групацијата на ХАЛКБАНК која покрај сигурноста која ја дава на клиентот исто така е значајна и во многугодишното искуство во финансиската дејност во Република Туркије како во банкарскиот така и во осигурителниот пазар во кој Друштвото гледа голема перспектива за развој на дејноста и развој на новитети во начинот начин на работа, новитети во однос на развој на продажба и соодветно управување со ризици.

Во текот на 2024 година, Друштвото значително го продлабочи односот со својот акционер и преку рекорден раст на соработката во делот на банкоосигурувањето која започна во 2019 година, но во 2024 година достигна рекордно учество преку заеднички пристап до клиенти, развој на заеднички продукти и услуги кои придонесуваат на постојан развој на меѓусебниот однос но и нудење на конкурентни понуди за клиентите.

Со јасната визија за иднина, усмерена кон развој и одржливост, ХАЛК Осигурување АД Скопје се подготвува за период на уште посилно и иновативно делување во областа на осигурувањето.

❖ КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурување, Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје има воспоставено двостепен систем на управување составен од Надзорен одбор, Управен одбор, како и Собрание на Акционери како највисок орган на Друштвото.

Акционерите на Друштвото ги остваруваат своите права преку **Собранието на акционери**. Правата и начинот на дејствување на Собранието се определени со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото. Во текот на 2024 година одржани се 2 седници на Собранието на акционери на Друштвото и тоа:

▪ **Седница на Годишно Собрание на акционери, одржана на ден 26.06.2024 година:**

На седницата на Годишно Собрание на акционери се разгледаа и усвоија Извештаите на органите на Друштвото, Годишен извештај на Внатрешна ревизија, Годишниот извештај и финасиските извештаи, како и избор на друштво за ревизија за 2024 година.

▪ **Седница на Собрание на акционери, одржана на ден 18.09.2024 година.**

На оваа седница на Собрание на акционери, се донесе Одлука за отповикување на еден член на надзорен одбор и избор на еден нов член на надзорен одбор на Друштвото.

❖ НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзорниот одбор на Друштвото со состојба на 31.12.2024 година се состои од 6 членови од кои два независни членови. Во текот на 2024 година, Надзорниот одбор работеше со променлив состав, односно во текот на 2024 година се отповика 1 член на Надзорен одбор, истовремено именувајќи 1 нов член со значително искуство во финансискиот сектор, кои што ќе дадат значаен придонес на работењето на овој орган во иден период. Надзорот ги врши своите надлежности во рамки на овластувања определени со Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговски друштва. На 31.12.2024 година, Надзорниот одбор на Друштвото е составен од следните членови:

Г-дин Џунејт Ејин – Претседател на Надзорен одбор
Г-дин Ибрахим Окан Чаглар – Член на Надзорен одбор
Г-дин Мехмет Танриверди – Независен Член на Надзорен одбор
Г-дин Халил Ибрахим Јилдиз – Независен член на Надзорен одбор
Г-дин Саддетин Јилмаз – Член на Надзорен одбор
Г-ѓа Дерја Хамза Сефери – Член на Надзорен одбор

Во текот на 2024 година, Надзорниот одбор одржа 7 седници на кои беа разгледани значајни прашања од работењето на Друштвото, извештаи, ревизии и останати аспекти поврзани .

Согласно овластувањата, одговорностите и ангажираноста на членовите на Надзорен одбор во текот на 2024 година, беа исплатени месечни надоместоци, плати, надоместоци на плата, персонален данок од доход и други издатоци во бруто износ 3,021 милиони денари.

❖ УПРАВЕН ОДБОР

Управниот одбор, со состојба на 31.12.2024 година се состои од 3 членови, еден од кои е назначен за Претседател на Управен одбор, односно Генерален директор. Управниот одбор на Друштвото.

Управниот одбор, управува со друштвото во рамки на одговорностите и надлжностите утврдени во Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото. Во текот на 2024 година, Управниот одбор одржа 61 редовна седница, на кои се донесоа бројни одлуки од областа на управувањето

На 31.12.2024 година, Управниот одбор е составен од следните членови:

Г-дин Ило Ристовски – Претседател на Управен одбор
Г-ѓа Селин Шакарер – Член на Управен одбор
Г-дин Игор Донеvски – Член на Управен одбор


Извештајот е во илјади денари

Име и презиме	Функција	Период на извршување на функцијата	Плата (илјади ден)	Надоместоци за членство (илјади ден)	Други видови на надоместоци* (илјади ден)	Вкупно (илјади ден)
Џунејт Ејин	Претседател на Надзорен одбор	02.09.2020- тековно	-	574	-	574
Ибрахим Окан Чаглар	Член на Надзорен одбор	23.01.2019- тековно	-	574	-	574
Мехмет Танриверди	Независен Член на Надзорен одбор	18.09.2024 - тековно	-	151	-	151
Саддетин Јилмаз	Член на Надзорен одбор	25.10.2022- тековно	-	574	-	574
Халил Ибрахим Јилдиз	Член на Надзорен одбор	01.10.2023 - тековно	-	574	-	574
Дерја Хамза Сефери	Член на Надзорен одбор	01.10.2023 - тековно	-	574	-	574
Ило Ристовски	Претседател на Управен одбор	25.10.2022 - тековно	6.524	-	20,5	6.544,5
Селин Шакарер	Член на Управен одбор	25.10.2022 - тековно	3.908	-	425	4.333
Игор Донеvски	Член на Управен одбор	25.10.2022 - тековно	3.253	-	20,5	6.544,5
Вкупно			13.685	3.021	466	20.443

* Други видови на надомести се однесуваат на останати надоместоци од договорни обврски поврзани со тековните работни и деловни потреби на друштвото.

❖ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО

Во Република Северна Македонија Друштвото ја обавува својата дејност преку својата централа, односно генералната дирекција која се наоѓа на ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, 1000 Скопје – Центар, Република Македонија. Во рамките на Друштвото постојат четири главни сектори, дирекции во рамки на Секторите како и независни Дирекции, директно поврзани со Управниот односно Надзорниот одбор.



▪ Сектор за прием во осигурување и развој на продукти;

Секторот за прием во осигурување и развој на продукти е носител на активностите поврзани со утврдување на преземањето на ризици при приемот во осигурување, изготвувањето на понуди за осигурување за одреден вид осигурувања и лимити, развој и измена на продукти на друштвото како и активности поврзани со обезбедување на реосигурително покритие за друштвото.

▪ Сектор за продажба

Секторот за продажба е главен носител на активностите поврзани со продажбата на продуктите на Компанијата и нивна промоција до јавноста.

Секторот за продажба го сочинуваат :

- Дирекција за директна продажба во чии рамки се две одделенија (Одделение за продажба преку филијали и Одделение за корпоративна продажба-Генерална дирекција);
- Дирекција за банкоосигурување во чии рамки се две одделенија (Одделение за корпоративна продажба и Одделение за индивидуална продажба);
- Одделение за индиректни канали;

Друштвото во рамките на својата дејност со состојба на 31.12.2024 година активностите ги обавува преку 34 Подружници распределени на целата територија на Република Северна Македонија како директна продажба.

Филијали на Халк Осигурување		
Подружница	Адреса	Место
Филијала Дирекција	Ул. Мајка Тереза бр.1/2, Скопје	Скопје
Битола -1	Генерал Васко Карангеловски 29 2/2	Битола
Кичево-1	Ул.Булевар Ослободување Бр.56-2	Кичево
Валандово-1	Ул.Маршал Тито Бр.ББ	Валандово
Валандово-1	Ул.Првوماјска бр.1-1/ Приземје Валандово	Валандово
Гевгелија	Бул. Гевгелија бр.1-2/Приземје, Гевгелија	Гевгелија
Куманово	Ул.11-ти Октомври Бр.1	Куманово
Куманово 4	Бедиње, Режановце	Куманово
Охрид 1	Ул.Булевар Туристичка Бр.50/4-2	Охрид
Охрид	ул. Лазо Трпоски бб	Охрид
Охрид -1	Ул. Димитар Влахов бр. 1-1/1, кат-приз Охрид	Охрид
Тетово- Голема Речица	Ул.101 Бр.1 Голема Речица	Тетово
Тетово	Ул.Маршал Тито бр.1/1- приземје	Тетово
Подружница Тетово, Желино	Сл. Желино	Тетово
Тетово 2	Ул.29-ти Ноември бр.70	Тетово
Гостивар-4	ул. Никола Парапунов бр. 104-1/ приземје,Гостивар	Гостивар
Прилеп- Технички преглед	Ул. Орде Чопела бр.183	Прилеп
Крива Паланка	Ул.Индустриска Бр.1	Крива Паланка
Велес 2	Ул. Прва Комуна бр.2/1, приземје	Велес
Велес 1	ул. Гоце Делчев бр.1/1- Приземје	Велес
Делчево	Ул.Булевар Македонија Бр.ББ/К-1	Делчево
Дебар 1	ул.Атанасие Илиќ бр.65, бр.1-1/1 Дебар	Дебар
Кочани	Ул.Маршал Тито Бр.81	Кочани
Шлегово Кратово	С. Шлегово	Кратово
ТЦ Капитол Мол Скопје	бул. Јане Сандански бр.71А	Скопје
Штип	ул. Иво Лола Рибар бр.1/1- Приземје 3	Штип
Струмица	ул. Ленинова бр. 1, приземје	Струмица
Прилеп 1	ул. Прилепски Бранители бр.3	Прилеп
Богданци	ул.Маршал Тито бр.34-А-1/1 Богданци,	Богданци
Ќафасан, Струга	Граничен/премин- Ќафасан ЛОКОВ	Струга
Струга	Ул.ЈНА бр.26-1/1	Струга
Скопје-Чаир	Ул.Џон Кенеди Бр.5/1-3 Скопје, Чаир	Скопје
Неготино	Ул. Маршал Тито бр. 152	Неготино
Кочани	Ул. Маршал Тито бр. 1/2-1	Кочани

▪ Сектор за штети

Предмет на работа на Секторот за штети е обработката на оштетни побарувања односно пријавувањето на штети, обработка и ликвидација на штети, како и администрирање на предметите за надомест на штети и изготвување на редовни извештаи за штети.

Во рамките на својата работа примарна задача на Секторот е да обезбеди ефективност, конзистентност, чесност и спроведливост при процесирањето на барањата за надомест на штети во Друштвото и исполнување на барањата на осигурениците и акционерите.

▪ Сектор за финансии и правни работи

Предмет на работа на Секторот за Финансии и Правни работи, претставува организирање на финансиското и правно работење на Друштвото. Овој Сектор е организиран во 2 (две) одделни Дирекции и тоа: Дирекција за финансии и Дирекција за правни работи и човечки ресурси.

Филијали на Друштвото

Вид на вработување	31.12.2023	31.12.2024	Разлика
Дирекција	81	81	0
Подружници	65	62	-3
Вкупно	146	143	-3
На определено	51	39	-12
На неопределено	95	104	9
Вкупно	146	143	-3


❖ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Организациона структура и број на вработени

Во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, управувањето со човечките ресурси и во 2024 година остана еден од клучните стратешки приоритети, со постојани активности насочени кон развој на организациската култура, професионален развој и обука на вработените, како и унапредување на нивните стручни знаења. Компанијата продолжи да посветува особено внимание на безбедноста и здравјето на вработените, како и на доследното почитување на нивните права во согласност со Законот за работни односи, Општиот колективен договор и внатрешните акти на Друштвото.

Со состојба на 31.12.2024 година, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ брои вкупно 143 вработени. Во текот на годината, компанијата продолжи со стратешко унапредување на човечките ресурси преку вработување на кадар задолжен за оперативни активности, кои директно придонесуваат за подобрување на процесите и ефикасноста во работењето. Истовремено, во рамките на процесот на оптимизација, компанијата затвори одредени подружници, што се рефлектираше врз вкупниот број на вработени. Овие чекори беа дел од пошироката стратегија за подобрување на ефективностa и приспособување на организациската структура кон новите пазарни предизвици, развој на здраво портфолиот и и соодветна дисперзија на ризик.

Образовен профил на вработените во Халк Осигурување Скопје



Анализата на образовниот профил на вработените во Друштвото покажува дека најголем процент од нив поседуваат високо образование, што е во согласност со природата на работните позиции и обврските што ги извршуваат. Со овој степен на образование, дополнет со обуки и едукации што ги обезбедува Друштвото, се очекува во наредниот период да се постигне дополнително унапредување на целокупните перформанси на вработените и ефикасноста во работењето.



Врз основа на анализата на старосната структура, може да се заклучи дека во Друштвото доминираат вработени на возраст од 24 до 45 години. Оваа структура овозможува балансирање на искуството на вработените со долгогодишна експертиза во осигурувањето и енергијата на помладите кадри кои ја започнуваат својата кариера во индустријата. Друштвото очекува дека преку континуирана поддршка и професионален развој, младите вработени ќе се изградат во значајни професионалци и ќе дадат свој придонес во долгорочниот развој на компанијата.

Од аспект на пол, на 31.12.2024 година, жените продолжуваат да бидат застапени со значителен удел во работната сила, вклучително и во раководните структури на Друштвото.


ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ цврсто верува дека вработените се највредниот капитал на секоја компанија, поради што вложува во нивното задоволство, мотивација и развој. Овој пристап се смета за клучен фактор во зголемувањето на продуктивноста, подобрување на квалитетот на работа и градење на позитивна работна средина.

❖ ОПШТО ЕКОНОМСКО ОПКРУЖУВАЊЕ

Во текот на 2024 година, осигурителниот пазар во Република Северна Македонија продолжи со позитивниот тренд на раст, што се одрази преку зголемени вложувања во осигурување со кој се постигна раст од 11% споредбено со 2023 година и зголемена исплата на штети, со кој се постигна раст од 5% споредбено со 2023 година. Во 2024 година, осигурителниот пазар во Северна Македонија претрпе структурни промени со влезот на ново друштво за осигурување, додека истовремено беше реализирана консолидација преку спојување на две компании од ВИГ групацијата во една. Како резултат на овие промени, вкупниот број на осигурителни друштва на пазарот остана 17, од кои 11 вршат дејност за неживотно осигурување, а 6 оперираат во сегментот на животно осигурување.

❖ ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО

Во 2024 година, Халк Осигурување го зајакна своето пазарно присуство, постигнувајќи пазарно учество од 7,32%, што претставува зголемување од 0,82 %во однос на 2023 година, кога изнесуваше 6,50%. Овој позитивен тренд ја потврдува конкурентноста на компанијата и континуираниот раст во сегментот на бруто полисирана премија.



Во однос на каналите за продажба на осигурување, осигурителниот пазар во 2024 година остана стабилен, со доминација на директната продажба преку филијали и агенти, и осигурително-брокерските друштва, додека останатите канали бележат помал удел.

За разлика од општиот тренд на пазарот, каде што банкарскиот канал во 2024 учествува со 4,24% од вкупната бруто полисирана премија, Халк Осигурување забележа значително повисоко учество на продажбата преку банкарскиот канал, благодарение на синергијата со Халкбанк. Ова резултираше со значително поголема реализација на премија преку банката во споредба со просекот на пазарот, што ја потврдува успешноста на стратегијата за банкоосигурување како еден од главните двигатели на растот.

Од друга страна, директната продажба и понатаму останува важен канал на продажба во Халк Осигурување, со учество кое е во линија со пазарниот просек, додека мало намалување на учеството за разлика од пазарот е реализирано кај осигурително-брокерските друштва, кој канал продолжува да биде значаен сегмент, но со различна динамика во споредба со директната продажба и банкарскиот канал.

Овие резултати укажуваат на поинаков пристап во продажната стратегија на Халк Осигурување во однос на конкуренцијата, со развој на банкарскиот канал како стратешка предност, додека истовремено се одржува солидно присуство во другите канали на продажба.

Во однос на бруто исплатените штети, Халк Осигурување го задржа својот удел во пазарот на штети и ја заврши годината како седма компанија по износ на исплатени штети. Оваа позиција е резултат на одговорното управување со ризиците, ефикасните процеси на ликвидација на штети и посветеноста на компанијата кон брза и навремена исплата на клиентите.

Во согласност со стратешките приоритети, Халк Осигурување во 2024 година ги реализираше клучните цели поставени во годишниот план:

- **Имплементација на ново и модерно софтверско решение** – воведено е напредно дигитално решение, со кое ја поставуваме основата за подобри услуги за клиентите, оперативната ефикасност и точноста во управувањето со податоци. Оваа инвестиција овозможи автоматизација на процесите, зголемена транспарентност и подобрена корисничка поддршка.

- **Диверзификација на портфолиото**— во текот на годината беше постигнат значителен напредок во развојот на доброволните осигурувања, што резултираше со подобрување на соодносот помеѓу задолжителните и доброволните осигурувања. Дополнително, беа воведени нови производи и извршени промени на постојните, со цел подобро задоволување на потребите на клиентите.
- **Вложување во вработените** – континуирано се работеше на развој на човечкиот капитал, преку спроведување на обуки, едукација и подобрување на условите за работа. Дополнително, компанијата го зајакна својот тим со нови вработени, со цел подобрување на квалитетот на услугите.
- **Оптимизација на дистрибутивните канали** – успешно е зајакната продажната мрежа, со посебен фокус на банкоосигурувањето, кое значително придонесе за растот на премијата. Паралелно, се унапредуваше работењето преку директна продажба, како и соработката со брокерите.
- **Подобрување на системот за управување со ризици** – реализирани се процеси за подобрување на контролите при ликвидација на штети, подобрување на процесот на обработка на штети и услуга кон клиентот, со што е постигната подобра заштита од ризици, истовремено подобрувајќи ја услугата.

Со реализацијата на овие стратешки цели, Халк Осигурување значително го зајакна своето пазарно позиционирање, унапреди клучните процеси во работењето и постави цврста основа за натамошен раст во 2025 година.

❖ КЛАСИ И УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во согласност со член 5 од Законот за супервизија на осигурување, врши работи на осигурување во рамките на сите 18 класи на неживотно осигурување.

Преку континуирано работење на утврдување и согледување на потребите за осигурување во услови на техничкиот и научниот развој и во услови на движење на стандардот на граѓаните, Друштвото постојано прави напори за проширување на дејноста и продуктите за осигурување со намалување на зависноста од задолжителните осигурувања и зголемување на продажбата на доброволни продукти како приоритет број еден во идното работење на Друштвото. Во текот на 2024 преземавме значителни чекори во оваа насока што јасно може да се утврди и од соодносот на задолжителните наспроти доброволни класи на осигурување со состојба на 31.12.2024, кое покажува подобрување на страна на доброволните осигурувања.

Поради стратешки цели резултат на негативниот технички резултат од страна на Друштвото беа затворени неколку филијали со негативен технички резултат. Ограничување на учеството на друштвото во постапки за јавна набавка на осигурување, кои по анализа на техничките резултати од минатите години, покажале негативни трендови во развојот на оштетните побарувања, а со тоа и на штетниот резултат на друштвото во целина.

❖ МЕРКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото го извршува реосигурувањето со склучување на договори за реосигурување со реосигурителни брокери и го преотстапува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување. Друштвото ги реосигурува ризиците кои го надминуваат максималниот самопридржај согласно Програмата за реосигурување и табелата на масимален самопридржај за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото секоја година прибира понуди за реосигурување преку реосигурителни брокери и реосигурителни компании и согласно програмата врши избор на најсоодветните реосигурителни покритија. Следствено на договорите за реосигурување Друштвото преотстапува соодветен дел средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување, а кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

❖ ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

Друштвото континуирано го следи одржувањето на потребното ниво на обемот на капиталот, маргината на солвентност, техничките резерви и вложувањата на расположливите средства кои ги покриваат техничките резерви.

Со состојба на 31.12.2024 запишаниот акционерски капитал на компанијата изнесува 1.384.842 илјади денари односно 22.519 илјади евра.

Со состојба на 31.12.2024 година, Друштвото има суфицит на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 230.610 илјади денари односно 3.750 илјади евра и суфицит во однос на маргината на солвентност во износ од 257.216 илјади денари односно 4.183 илјади евра. Со истото, компанијата е во целост усогласена со барањата за адекватност на капиталот.

Покривање на нето техничките резерви

Друштвото во 31.12.2024 година е во согласност со законските услови и покажа 106,36% вложувања кои ги покриваат техничките резерви:

	31.12.2024 (МКД)	31.12.2024 (ЕУР)
Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви	997.368.843	16.218.698
Вкупно нето технички резерви	937.699.854	15.248.392
Резерви за преносни премии	447.032.509	7.269.412
Резерви за бонуси и попусти	2.798.483	45.507
Резерви за штети	487.868.862	7.933.472
Покритие %	106,36%	106,36%
Вишок	59.668.989	970.306

Бруто технички резерви

Техничките резерви се пресметани и издвоени во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и истите овозможуваат долгорочно исполнување на обврските од договорите за осигурување.

Бруто техничките резерви на 31.12.2024 изнесуваат 985.747.708 денари или 16.029.721 евра, и истите се состојат од:

- Резерви за преносни премии: 481.508.906 денари или 7.830.050 евра;
- Резерви за бонуси и попусти: 2.798.483 денари или 45.507 евра; и
- Резерви за штети: 501.440.319 денари или 8.154.164 евра, кои ги вклучуваат резервите за пријавените, неликвидирани штети, резервите за настанати, непријавени штети и резервите за трошоци за штети.

Резерви за преносни премии

Резервите за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер измеѓу истечениот осигурителен период и истекот на договорот за осигурување.

При пресметката на резервите за преносни премии е користен методот про рата темпорис опишан во Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Дополнително Друштвото има издвоено резерва за неистечени ризици. Пресметаниот износ се додава на процената на резервата за преносни премии.

Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- право на учество во добивката, како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси)
- право на делумно намалување на премиите (попусти)

како резултат на позитивен исход од неизвесен настан кој е дефиниран со договорите за осигурување.

Резерви за штети

Резерви за штети се издвоени согласно Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви во износ кој е проценет на начин кој ќе обезбеди покривање на сите обврски кои друштвото е должно да ги намира врз основа на договорите за осигурување, каде што осигурениот настан се случил до крајот на пресметковниот период, без разлика на тоа дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги и сите трошоци кои произлегуваат од процесот на решавање и исплата на штети.

Во прилог на овој извештај е Годишната потврда на актуарот со 31.12.2024 каде е содржано подетално објаснување за основот и моделите користени за процената на техничките резерви. Истата вклучува и анализа на сензитивност и стрес анализа со кои е направено тестирање за финансиската состојба на

Друштвото во случај на промени на условите во кои оперира (анализа на сензитивност), како и во случај на сериозни шокови (стрес-анализа).

Во Потврдата од актуарот се обелоденети и обемот и квалитетот на информациите кои се користат за процена на технички резерви. Со оглед на тоа што квалитетот на податоците е основа за квалитетот на целокупното работење, Друштвото активно работи на процесот на имплементација на нови модули кои ќе го подобрат веќе имплементираното софтверско решение, кое беше набавено минатата година, со цел поефикасна работа на Друштвото.

❖ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Друштвото ги води својата сметководствена евиденција и финансиските извештаи ги составува во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за водење сметководство донесен во 2024 година, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и релевантната регулатива од областа на осигурувањето. Финансиските извештаи се изготвуваат врз основа на начелата на точно, објективно и фер презентирање на средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите на Друштвото, со цел да се обезбеди веродостојна и реална слика за неговата финансиска состојба, резултатите од работењето и промените во финансиската позиција.

❖ АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Извештај за работењето на каналите на продажба ќе биде во фокусот на податоци за реализација на премија, остварен план и идни планови.

Износите во табелата се во денари :

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	2024-2023	2024-2023 %
Генерална Дирекција	56.585.449	53.064.139	75.307.181	-3.521.310	-6,22%
Подружници	348.831.768	428.806.612	422.221.239	79.974.844	22,93%
Халк Банка	188.897.583	315.772.891	366.000.276	126.875.307	67,17%
Брокери	176.480.928	159.753.428	181.971.305	-16.727.500	-9,48%
Вкупно	770.795.729	957.397.070	1.045.500.000	186.601.342	24,21%

Износите во табелата се во евра :

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	2024-2023	2024-2023 %
Генерална Дирекција	919.939	862.902	1.224.607	-57.037	-6,20%
Подружници	5.672.522	6.973.032	6.865.944	1.300.510	22,93%
Халк Банка	3.071.755	5.134.936	5.951.708	2.063.181	67,17%
Брокери	2.869.842	2.597.828	2.959.124	-272.014	-9,48%
Вкупно	12.534.059	15.568.698	17.001.382	3.034.639	24,21%

Реализација на план за премија за 2024	91,6%
--	-------

Бруто полисираната премија заклучно со 31.12.2024 година изнесува 957.397.070 денари односно 15.568.698 евра, што претставува раст од 24,2% споредено со претходната година.

Бруто полисирана премија по класи

Износите во табелата се во денари :

КЛАСА	31.12.2023	31.12.2024	2024-2023	2024-2023%
1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	51.611.135	70.021.903	18.410.768	35,67%
2. Здравствено осигурување	67.466.301	118.366.771	50.900.471	75,45%
3. Осигурување на моторни возила (каска)	122.836.546	146.354.905	23.518.359	19,15%
4. Осигурување на шински возила (каска)	0	0	0	0,00%
5. Осигурување на воздухоплови (каска)	153.879	0	-153.879	-100,00%
6. Осигурување на пловни објекти (каска)	2.111.294	187.701	-1.923.593	-91,11%
7. Осигурување на стока во превоз (карга)	5.394.656	5.536.003	141.347	2,62%
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	58.822.212	85.496.204	26.673.992	45,35%
9. Други осигурувања на имот	54.819.828	58.805.309	3.985.481	7,27%
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	366.883.542	394.249.137	27.365.595	7,46%
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	76.449	0	-76.449	-100,00%
12. Осигурување од употреба на пловни	326.901	356.890	29.989	9,17%
13. Општо осигурување од одговорност	24.057.803	32.581.697	8.523.894	35,43%
14. Осигурување на кредити	197.564	26.231.361	26.033.797	13177,42%
15. Осигурување на гаранции	227.628	156.581	-71.047	-31,21%
16. Осигурување од финансиски загуби	2.505.256	3.913.240	1.407.985	56,20%
17. Осигурување на правна заштита	0	0	0	0,00%
18. Осигурување на туристичка помош	13.330.583	15.139.367	1.808.784	13,57%
ВКУПНО	770.795.729	957.397.070	186.601.342	24,21%

Износите во табелата се во евра :

КЛАСА	31.12.2023	31.12.2024	2024-2023	2024-2023%
1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	841.186	1.138.551	297.365	35,35%
2. Здравствено осигурување	1.099.602	1.924.635	825.033	75,03%
3. Осигурување на моторни возила (каска)	2.002.056	2.379.720	377.664	18,86%
4. Осигурување на шински возила (каска)	0	0	0	0,00%
5. Осигурување на воздухоплови (каска)	2.508	0	-2.508	-100,00%
6. Осигурување на пловни објекти (каска)	34.411	3.052	-31.359	-91,13%
7. Осигурување на стока во превоз (карга)	87.925	90.015	2.090	2,38%
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	958.716	1.390.162	431.446	45,00%
9. Други осигурувања на имот	893.483	956.170	62.687	7,02%
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	5.979.665	6.410.462	430.797	7,20%
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	1.246	0	-1.246	-100,00%
12. Осигурување од употреба на пловни	5.328	5.803	475	8,92%
13. Општо осигурување од одговорност	392.107	529.776	137.669	35,11%
14. Осигурување на кредити	3.220	426.520	423.300	13145,96%

15. Осигурување на гаранции	3.710	2.546	-1.164	-31,37%
16. Осигурување од финансиски загуби	40.832	63.629	22.797	55,83%
17. Осигурување на правна заштита	0	0	0	0,00%
18. Осигурување на туристичка помош	217.269	246.165	28.896	13,30%
ВКУПНО	12.534.059	15.568.698	3.034.639	24,21%

Во 2024 година, Халк Осигурување забележува раст на премијата за осигурување во скоро сите класи на осигурување. Најголем раст се забележува во **Класа 14, Осигурување на кредити** што е резултат на промена на моделот на продажба на овој вид на осигурување преку Халк Банка, односно наплата на еднократна премија за цел период на осигурување. Значително зголемување во текот на целата година се забележува и во **Класа 2 – Здравствено осигурување**, кое што е резултат на продажба на пакетот за колективно здравствено осигурување на неколку клиенти, правни лица. Значителен раст во текот на целата година се забележува и во **Класите 8 и 9 - Осигурување на имот**, што е една од главните цели на компанијата да ги развива доброволните класи на осигурување. Во однос на **Класа 10 - Осигурување од автомобилска одговорност**, во 2024 година утврден е раст од 7,2 % и истото се должи на стратегијата на компанијата за дисперзија на портфолиото и независност од задолжителните класи на осигурување кои што согласно историските податоци на индустријата во целина имаат негативен технички резултат.

Дирекција за директна продажба

Бруто Полисирана Премија

(во денари)

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	Разлика	2024-2023	2024-2023 %
Генерална Дирекција – корпоративна продажба	46.412.490	53.069.519	75.307.181	-22.237.662	6.657.028	14,3%
Филијали на Халк Осигурување	354.373.424	428.800.386	422.221.239	6.579.147	74.426.962	21,0%
Вкупно	400.785.914	481.869.905	497.528.420	-15.658.515	81.083.990	20,2%

(во евра)

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	Разлика	2024-2023	2024-2023 %
Генерална Дирекција – корпоративна продажба	754.736	862.919	1.224.507	-361.588	108.183	14,3%
Филијали на Халк Осигурување	5.762.638	6.972.364	6.865.386	106.978	1.209.726	21,0%
Вкупно	6.517.374	7.835.283	8.089.893	-254.610	1.317.909	20,2%

Реализација на план на филијали	101,6%
Реализација на план на Генерална Дирекција – корпоративна продажба	70,5%

- Планот за 2024 година на филијалите на Халк Осигурување (поделени на западен и источен регион) е со остварување од 101.6 %

Согласно горенаведената табела, филијалите во 2024 година генерирале премија од 6.972.364 евра наспроти 5.762.638 евра во 2023 година што е за 1.209.726 евра или за 101.6 зголемување во однос на претходната година.

- Коефициентот на штетност во 2024 година е 47%, додека во 2023 година бил 49%.
- Планот за 2024 година на Генерална Дирекција, одделот за корпоративна продажба, е со остварување од 70.5 % .
- Коефициентот на штетност во 2024 година е 55%, додека во 2023 година бил 57%.

Дирекција за Банкоосигурување

Резултати од продажба

во денари

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	Разлика	2024-2023	2024-2023 %
Халк Банка	189.019.881	315.768.306	366.000.276	-50.231.970	126.748.425	67,06%

во евра

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	Разлика	2024-2023	2024-2023 %
Халк Банка	3.073.494	5.134.444	5.951.224	-816.780	2.060.950	67,06%

Дирекцијата за Банкоосигурување, како дел од Секторот продажба, во делот на продадена премија во изминатите две години ги бележи следните резултати :

(*во илјади денари)

КЛАСА	2023			2024		
	Халк Осигурување	Халк Банка канал	% на учество	Халк Осигурување	Халк Банка канал	% на учество
1. ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ - НЕЗГОДА	51.732.939	25.655.651	50%	70.020.887	34.497.420	49%
2. ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ	67.625.523	47.546.954	70%	118.365.053	89.433.191	76%
3. ОСИГУРУВАЊЕТО НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (КАСКО)	123.126.444	18.204.403	15%	146.352.780	20.518.278	14%
4. ОСИГУРУВАЊЕТО НА ШИНСКИ ВОЗИЛА (КАСКО)	-	-	-	-	-	-
5. ОСИГУРУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОПЛОВИ (КАСКО)	154.242	-	0%	-	-	-
6. ОСИГУРУВАЊЕТО НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ (КАСКО)	2.116.277	-	0%	187.698	-	0%
7. ОСИГУРУВАЊЕТО НА СТОКА ВО ПРЕВОЗ (КАРГО)	5.407.388	3.744.015	69%	5.535.923	5.297.500	96%
8. ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИМОТ ОД ПОЖАР И ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ	58.961.034	38.014.305	64%	85.494.963	65.167.183	76%
9. ДРУГИ ОСИГУРУВАЊА НА ИМОТ	54.949.205	26.860.682	49%	58.804.455	38.031.365	65%
10. ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВО	367.749.398	9.203.516	3%	394.243.413	10.953.124	3%
11. ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА ВОЗДУХОП	76.629	-	0%	-	-	-
12. ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА ПЛОВНИ	327.672	11.685	4%	356.885	31.977	9%
13. ОПШТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ	24.114.581	16.540.698	69%	32.581.224	21.573.479	66%
14. ОСИГУРУВАЊЕТО НА КРЕДИТИ	198.030	198.030	100%	26.230.961	26.230.961	100%
15. ОСИГУРУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ	228.165	55.350	24%	156.579	-	0%
16. ОСИГУРУВАЊЕ ОД ФИНАНСИСКИ ЗАГУБИ	2.511.168	1.945.426	77%	3.913.184	2.823.526	72%
17. ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРАВНА ЗАШТИТА	-	-	-	-	-	-
18. ОСИГУРУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ПОМОШ	13.362.044	1.039.213	8%	15.139.148	1.210.310	8%
ВКУПНО	772.640.736	189.019.928	25%	957.383.150	315.768.313	33%

- Од табелата се забележува дека осигурувањето преку продажната мрежа на Халк Банка АД Скопје во вкупната продажба на Халк Осигурување АД Скопје учествува со 33% во 2024 година, што е за 8% зголемување во споредба со 2023 година кога процентот на учество бил 25%.
- Според класите на осигурување најголем дел од продажбата на Банката е во доброволните осигурувања кои завземаат 53% од вкупната продажба на Халк Осигурување АД Скопје.
- Коефициентот на штетност во 2024 година е 24%, додека во 2023 година бил 32%.

Организација на Дирекцијата за Банкоосигурување


Главната задача на Дирекцијата за Банкоосигурување е остварување на резултати преку продажната мрежа на Халк Банка АД Скопје.

Банката има 47 филијали низ Македонија и скоро во секоја од нив најмалку еден лиценциран застапник за продажба на полиси.

Дирекцијата за Банкоосигурување во 2025 година, ќе се стреми да ја прошири својата соработка со Халк Банка со сите типови на полиси, а таргет група ќе бидат паралелно физички и правни лица, како мали и средни така и корпоративни клиенти.

Банкоосигурување кај конкуренција

Според графиконот подолу,вкупната премија продадена преку сите Банки во 2024 изнесува 1,541 милиони денари или 9 мил евра, од кои Халк банка учествува со 647 милијони денари или 5,1 мил евра во 2024 година, односно процентуалното учество е 57% во вкупната продажба на осигурителни полиси преку застапници - Банки :



Оддел за индиретни канали на продажба

Одделот за Индиректни канали на продажба во 2024 година имаше намалување споредбено со 2023 година. Намалувањето се должи поради загуба на премија од тендерски осигурувања, прекин на соработка со брокерско друштво, како и намалување на продажбата со одредени брокерски друштва.

во денари

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	Разлика	2024-2023	2024-2023 %
Брокери+Туристички агенции	180.957.293	159.751.109	181.971.305	-22.220.196	-21.206.184	-11,72%

во евра

КАНАЛ	31.12.2023	31.12.2024	План 2024	Разлика	2024-2023	2024-2023 %
Брокери+Туристички агенции	2.942.395	2.597.579	2.958.883	-361.304	-344.816	-11,72%

Во табелата се дадени битни параметри од работењето на **Индиректни канали на продажба**, односно :

- Реализација 2024 во однос на 2023 (намалување од 11,7 %, или -21.206.184 денари или 344.816 еур)
- Коефициентот на штетност во 2024 е 53%, споредено со 2023 година (61%)

❖ Анализа за обработка на штети и трошоци за штети за 2024 година

Во деловната 2024 година се пријавени вкупно 10.597 оштетни побарувања додека споредбено во деловната 2023 година се пријавени вкупно 9.717 штети со што се бележи раст на вкупниот број на пријавени штети за 8%.

Податоци за бруто ликвидирани штети:

Бруто ликвидираните штети во 2023 година изнесуваат 6.405.828 евра, споредбено со износот на ликвидираните штети во 2024 година во износ од 6.229.202 евра, што може да се утврди дека се бележи тренд на намалување на износот на ликвидирани и исплатени штети кој тренд е особено забележлив во класа 01 – осигурување од несреќен случај -незгода и класа 09-други осигурувања на имот.

Бруто ликвидирани штети 2023/2024

Износите во табелата се во денари :

КЛАСА	31.12.2023	31.12.2024	2024-2023	2024-2023%
1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	33.573.627	23.927.208	-9.646.419	-28,73%
2. Здравствено осигурување	47.577.522	43.751.238	-3.826.284	-8,04%
3. Осигурување на моторни возила (каско)	77.041.848	85.903.969	8.862.121	11,50%
4. Осигурување на шински возила (каско)				
5. Осигурување на воздухоплови (каско)				
6. Осигурување на пловни објекти (каско)				
7. Осигурување на стока во превоз (карго)		64.516	64.516	
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	7.295.326	11.415.306	4.119.980	56,47%
9. Други осигурувања на имот	20.966.043	6.931.136	-14.034.907	-66,94%
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	204.587.157	202.652.092	-1.935.065	-0,95%
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови				
12. Осигурување од употреба на пловни				
13. Општо осигурување од одговорност	501.121	3.827.770	3.326.649	663,84%
14. Осигурување на кредити				
15. Осигурување на гаранции				
16. Осигурување од финансиски загуби				
17. Осигурување на правна заштита				
18. Осигурување на туристичка помош	2.415.780	4.622.745	2.206.965	91,36%
ВКУПНО	393.958.424	383.095.980	-10.862.444	-2,76%

Износите во табелата се во евра :

КЛАСА	31.12.2023	31.12.2024	2024-2023	2024-2023%
1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	545.913	389.060	-156.852	-28,73%
2. Здравствено осигурување	773.618	711.402	-62.216	-8,04%
3. Осигурување на моторни возила (каска)	1.252.713	1.396.813	144.100	11,50%
4. Осигурување на шински возила (каска)		0	0	
5. Осигурување на воздухоплови (каска)		0	0	
6. Осигурување на пловни објекти (каска)		0	0	
7. Осигурување на стока во превоз (карга)	0	1.049	1.049	
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	118.623	185.615	66.992	56,47%
9. Други осигурувања на имот	340.911	112.701	-228.210	-66,94%
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	3.326.620	3.295.156	-31.464	-0,95%
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови		0	0	
12. Осигурување од употреба на пловни		0	0	
13. Општо осигурување од одговорност	8.148	62.240	54.092	663,84%
14. Осигурување на кредити	0	0	0	
15. Осигурување на гаранции		0	0	
16. Осигурување од финансиски загуби		0	0	
17. Осигурување на правна заштита		0	0	
18. Осигурување на туристичка помош	39.281	75.167	35.886	91,36%
ВКУПНО	6.405.828	6.229.203	-176.625	-2,76%

Во 2024 година согласно горенаведениот табеларен приказ се бележи намалување на вкупниот ликвидиран износ за 2,76% или во споредба со 2023 година се ликвидрани 176.625 евра помалку.

Согласно горенаведената табела во текот на 2024 година се бележи пад на ликвидираниот износ во класа 01 – осигурување од несреќен случај -незгода и тоа 24.98 % кое е резултат на внимателно избрани клиенти.

Значителен тренд на намалување се бележи во класа 09 - други осигурувања на имот каде е забележан пад за 66.02% на износот на ликвидиран износ на штети споредбено со минатата година.

Извештај за РБНС за 2023/2024

Видно од долунаведената табела за состојба на резервирани штети во 2024 година во однос на 2023 година, се бележи намалување на резервираните износи на штети како резултат на соодветно решавање на штетите во законските рокови и намалување на штетите во судски спор.

Најголемо намалување како во однос на бројот на штети во резерва и на резервиран износ се забележува во класа 01-незгода и тоа бројот на штети во резерва е намален за 33%, додека резервираните износ бележи пад за 55.4%.

Во делот на резервираните штети се бележи и пад на вкупен број на штети во резерва во класа 10-автомобилска одговорност и тоа бројот на штети во резерва е намален за 17%, додека резервираните износ бележи пад за 13,84%. Падот на резервираните износ вкупниот број на штети во резерва се должи на намалениот број на штети во судски спор како и на брзото и поефикасно решавање на поднесените оштетни побарувања во ова класа.

Во текот на 2025 година ќе продолжи темпото на адекватно решавање и ликвидирање на штетите, а паралелно со тоа и промовирање на друштвото како стабилен фактор во осигурителниот бизнис. Континуитетот на професионален пристап кон нашиот осигуреник како и кон секој оштетен како потенцијален осигуреник ќе се продолжи со истиот интензитет како реален концепт на друштвото.

Приказ на РБНС

КЛАСА	Број	РБНС 2023		Број	РБНС 2024	
		2023 МКД	2023 ЕУР		2024 МКД	2024 ЕУР
1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	93	11.683.719	189.979	62	5.201.930	84.584
2. Здравствено осигурување	119	2.193.259	35.663	129	2.268.044	36.879
3. Осигурување на моторни возила (каско)	206	20.039.110	325.839	209	27.077.828	440.290
4. Осигурување на шински возила (каско)	0	0	0	0	0	0
5. Осигурување на воздухоплови (каско)	0	0	0	0	0	0
6. Осигурување на пловни објекти (каско)	0	0	0	0	0	0
7. Осигурување на стока во превоз (каско)	0	0	0	0	0	0
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	7	8.768.530	142.578	9	3.615.032	58.781
9. Други осигурувања на имот	24	3.384.747	55.037	17	2.488.674	40.466
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	811	211.470.976	3.438.552	704	206.903.578	3.364.286
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	0	0	0	0	0	0
12. Осигурување од употреба на пловни	0	0	0	0	0	0
13. Општо осигурување од одговорност	4	817.000	13.285	5	1.105.955	17.983
14. Осигурување на кредити	0	0	0	0	0	0
15. Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0
16. Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	0	0	0
17. Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0
18. Осигурување на туристичка помош	98	3.160.939	51.397	48	1.508.902	24.535
ВКУПНО	1362	261.518.280	4.252.329	1.183	250.169.943	4.067.804
НБО	67	15.732.644	255.815	62	17.418.331	283.225

Состојба на регреси

Состојба на регреси за деловната 31.12.2024 изнесува 348.898 евра, додека наплатените регресни побарувања со состојба 31.12.2024 изнесуваат 127.175 евра.

Во овој дел секторот за штети презема активности во насока на зголемена контрола на регресните побарувања и мерки за побрза наплата. Меѓутоа, во овој дел треба да се напомене дека наплатата зависи од финансиската состојба на регресниот должник, а можноста за наплата на истиот по завршување на судска постапка преку извршител во смисла на позитивните законски прописи исто така зависи од финансиската стабилност.

Регресни постапки

во денари

Наплата на регреси	2023	2024	2024/2023
Наплатени регреси	7.148.745	7.416.969	3,8%

во евра

Наплата на регреси	2023	2024	2024/2023
Наплатени регреси	116.249	120.611	3,8%

Состојба на наплатени регреси во извештајниот период бележи зголемување за 3,8% споредбено со истиот период минатата година.

Императив на Друштвото во текот на 2025 година во иднина е водење на политика за правилна и фер постапка за обработка на предметите за надомест на штети, како една од главните параметри за квалитетно работење на осигурителниот бизнис.

Нашата цел е држење на нивото на стабилна и реална резервација како во вонсудски предмети така и во судските предмети. Друштвото е насочено кон правилно резервирање на сите новопријавени штети во согласност со расположливата документација во предметот и постепена корекција на сите затекнати нереални износи на резервација на штети, се со цел да исплатениот износ кореспондира со резервирањето.

Дополнителна примарна цел е задржување на динамиката на решавање на оштетени побарувања кои како што е напоменато погоре влијаат на маркетингот т.е кон задржување на постојните и привлекување на нови клиенти во доменот на продажбата како и на рангирањето на осигурителната компанија на корпоративно ниво.

❖ Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба

Финансиски резултат до 31.12.2024

Финансискиот резултат за период од 01.01.2024 – 31.12.2024 е во износ од 24.386 евра што бележи подобрување за 102 % во однос на истиот период 2023 година:

*во денари

Финансиски резултат	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024	разлика 2024/2023	%
денари	-70.374.758	1.363.997	71.738.755	102%

*во евра

Финансиски резултат	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024	разлика 2024/2023	%
евра	-1.144.040	22.181	1.166.221	102%

Значителното подобрување на финансискиот резултат во 2024 година, кое Друштвото го постигна во однос на претходното работење се должи на значителен пораст во клучните приходи од своето работење (17,4%). Порастот на премијата, приходите од вложувањата и осигурително техничките приходи покажуваат стабилен развој и успешност на операциите, што е резултат на стратегијата во работењето и прилагодувањето на пазарните услови.

Главни двигатели за финансискиот резултат заклучно со 31.12.2024 се:

- Зголемување на бруто полисирана премија за 24,2% споредбено со истиот период минатата година и зголемување на нето заработената премија за 23,6%.
- Приходите од вложувањата се извршени во согласност со законските и внатрешните акти и на крајот од работната година изнесуваат 34.731.430 денари односно 565.785 евра и имаат константен пораст од 18,4% во однос на 2023 година.
- Приходите од провизијата за реосигурување се намалени за 58,9%.

- Ефектот на нето штетите покажува минимален раст за 2,34%.

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

Биланс на успех за 2024 година споредбено со 2023 година

Опис на позицијата	2024	2023	2024-2023
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	793.454.713	675.607.681	117.847.032
ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА	721.251.331	583.637.881	137.613.450
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	34.731.430	29.325.820	5.405.610
Приходи по основ на провизија од реосигурување	21.213.450	51.558.003	-30.344.553
ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ	11.606.237	6.595.122	5.011.115
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	4.652.265	4.490.855	161.410
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	791.036.010	745.982.439	45.053.571
НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	339.072.442	331.310.331	7.762.111
Промени во останатите технички резерви	305.032	1.451.991	-1.146.959
ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ	15.200.644	10.509.583	4.691.061
НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	395.832.046	362.692.544	33.139.502
ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	481.377	4.252.234	-3.770.857
ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ	28.348.825	37.142.613	-8.793.788
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	9.853.371	-13.865.546	23.718.917
ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	1.942.273	12.488.689	-10.546.416
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	2.418.703	-70.374.758	72.793.461
ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	1.054.706	0	1.054.706
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	1.363.997	-70.374.758	71.738.755

Показатели од билансот на успех

- **Бруто полисираната премија** во 2024 години со износ од 957.397.070 денари или 15.568.698 евра, што претставува пораст од 24,2% во однос на 2023 година. Друштвото работеше во класите на осигурување за кои има дозвола за работење. Во работењето беа користени сите расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва, Халк банка и е - продажба. Нето заработената премија е во износ од 721.251.331 денари или 11.728.617 евра, што во однос на 2023 година е зголемување од 23,6% .
- **Приходите од инвестициите** заклучно со 31.12.2024 во однос на коресподентниот период 2023 година бележат пораст од 18,4%, главно поради вложувањата во двегодишни депозити (3,5% каматна стапка) и долгорочни државни обврзници поволни каматни стапки (5,6% за 15 годишни државни обврзници). Најмногу има позитивни ефекти од приходите од каматите каде што компанијата бележи зголемување од 22,1% во однос на минатата година како резултат на поволните стапки и променетата рачност на инвестициите.
Основната цел на инвестициската стратегија е да се постигне соодветно покривање на нето техничките резерви преку пропорцијата на инвестициите во однос на различните параметри како рачност, валута, банкарска пропорција и ограничувања, како и да се има профитабилно инвестициско портфолио и стабилност. Вложувањата на Друштвото се во целост во согласност со дозволените рамки во законските и подзаконските акти, како и согласно внатрешните акти на Друштвото. Основната цел на стратегијата за инвестирање е да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.
- **Останати осигурително технички приходи** - Друштвото забележува значителен пораст во останатите осигурително технички приходи во вкупен износ од 11.606.237 денари или 188.735 евра, што е пораст за 75,98% во однос на минатата 2023 година. Ова се должи на повторна пресметка и корекции во сметководствената евиденција, вклучувајќи и корекции на пресметката на полисираната провизија за минати години.
- **Вкупно нето исплатените штети** во 2024 година во однос на истиот период 2023 година бележат минимално зголемување за 2,3%. Бруто исплатените штети во однос на истиот период 2023 имаат намалување за 2,8% .Бруто техничките резерви на Друштвото (RBNS+IBNR) во 2024 година изнесуваат 501.440.319 денари или 8.154 илјади евра, што покажува зголемување

на 5,6% во однос на 2023 година, што преставува промена во бруто техничките резерви за штети со зголемување за 66,7%, во однос на минатата година.

- **Нето трошоци за спроведување на осигурувањето** – трошоците за стекнување со состојба заклучно со 31.12.2024 година се со вкупен износ 195.442.539 денари или 3.178 илјади евра од бележат пад за 3,87% заради ефектот од пресметката на DAC (одложен трошок за стекнување) кој оваа година има позитивно влијание врз финансискиот резултат за 25,4% во однос на 2023 година поради структурата на премијата.
- **Административните трошоци** се зголемени за 25,7% во однос на 2023 година, што во најголем дел се должи на зголемување на трошоците за информатички услуги за деловниот континуитет зголемување за 24,07%, зголемување на платите на вработените и платено приватно здравствено осигурување за вработените за 2024 година.
- **Вредносното усогласување на побарувањата по основ на премија во 2024 година** има позитивно влијание на финансискиот резултат за годината со ослободување на трошокот за резервирање на побарувањата по основ на премија со разлика од 23.718.917 денари односно 385.705 евра во однос на 2023 година.

Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото за 2024 година, кој е во прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото за 2023 година.

Биланс на состојба за 2024 година споредбено со 2023 година

Опис на позицијата	31.12.2024	31.12.2023	2024-2023
АКТИВА	1.685.290.844	1.621.852.245	63.438.599
НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА	115.563.857	73.223.480	42.340.377
ВЛОЖУВАЊА	1.174.199.029	1.132.414.348	41.784.681
ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	48.047.854	50.937.236	-2.889.382
ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	1.463.585	2.518.291	-1.054.706
ПОБАРУВАЊА	215.629.916	245.083.087	-29.453.171
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	43.205.821	48.539.783	-5.333.962
АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	87.180.782	69.136.020	18.044.762
ПАСИВА	1.996.884.452	1.817.211.052	179.673.400
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	532.022.421	530.658.424	1.363.997
БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	985.747.708	905.312.796	80.434.912
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	8.359.388	9.516.198	-1.156.810
ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	481.750	0	481.750
ОБВРСКИ	107.575.645	133.172.349	-25.596.704
ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	51.103.932	43.192.478	7.911.454

Капитал на 31.12.2024 година

Со состојба на 31.12.2024 акционерскиот капитал на компанијата изнесува 22.519.588 евра.

Со состојба на 31.12.2024 година друштвото има суфицит на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 230.609.567 денари односно 3.749.749 евра и суфицит во однос на маргината на солвентност во износ од 257.216.066 денари односно 4.182.376 евра. Со истото компанијата е во целост усогласена со локалните барања за адекватност на капиталот.

		31.12.2024 денари	31.12.2024 евра
Основен капитал, (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13)	I	415.094.567	6.750.054
Акционерски капитал	I1	1.384.842.083	22.519.588
Долгорочни нематеријални средства	I7	115.563.857	1.879.240
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековна година	I8	854.183.659	13.890.295
Вкупно основен и дополнителен капитал	III	415.094.567	6.750.054
Вкупен капитал I + II – IV	V	415.094.567	6.750.054
МАРГИНА НА СОЛВЕНТНОСТ	VI1	157.878.501	2.567.338
КАПИТАЛ	VI3	415.094.567	6.750.054
ГАРАНТЕН ФОНД	VI4	184.485.000	3.000.000
ВИШОК/НЕДОСТАТОГ ВО ОДНОС НА ГАРАНТНИОТ ФОНД	VI5	230.609.567	3.749.749
ВИШОК/НЕДОСТАТОК ВО ОДНОС НА МАРГИНАТА НА СОЛВЕНТНОСТ	VI6	257.216.066	4.182.376

❖ РАЗВОЈ НА ИНФОРМАЦКИ СИСТЕМИ

Основна функција на Дирекција за ИТ во Халк Осигурување АД Скопје е сервис на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото.

Дирекцијата за ИТ во Халк Осигурување АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на Друштвото. Тимот на ИТ во текот на 2024 година се состои од 4 вработени, кои се во тек со најновите современи технологии и кои ги имплементираат истите во бизнисот со соодветните алатки.

Дирекција за ИТ на Друштвото делува во правец на:

Целосна достапност на ИТ сервисите; - Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи; - Унапредување и имплементација на апликативен софтвер; - Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето, учество во унапредување и развој на поединечни модули на ИС, поддршка и учество во изработка на функционални спецификации за нови функционалности, проектни имплементации на ИС, учество во тестирање и обука на корисници, управување со инциденти и доработки; - Одржување на инфраструктура (сервери, виртуализација, складирање на податоци, логичко умрежување, управување со ресурси), системски сервиси (WSUS/DNS/File/Print,AV), база на податоци(MSSQL), безбедност (пристап на корисници, back up, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија; - Усогласеност на ИТ работењето според локалната законска регулатива и усогласеност на ниво на компанијата; -Управување на ИТ преку следење на ИТ проекти и ресурси и функционирање.

Во делот на развојот на информацискиот систем, најважна активност во текот на 2024 преставува постапката на имплементација на целосно ново софтверско решение кое претставува платформа за неживотно осигурување со цел поддршка на продажбата и корпоративното портфолио, штетите и останатите функционалности и деловни процеси на друштвото. Во текот на 2024 Друштвото продолжи со активностите за целосен премин кон Облак (Cloud), инфраструктура што се очекува значително да влијае во квалитетот на работа и безбедност на податоците во иден период. Притоа, исто така беа преземени активности за унапредување на системите за ИТ безбедност, лиценци и други дејствија за целосна модернизација, безбедност и соодветност на ИТ системот како една од главните области за обезбедување на квалитет на работа и услуга на клиентите и соодветност на деловните процеси во осигурителниот бизнис.

- ❖ **НЕРЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА** се составен дел на овој Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2024 година

Неревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31.12.2024 година се составен дел на овој Годишен извештај за работењето на Друштвото.

- ❖ **ПОТВРДА НА АКТУАРОТ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2024 ГОДИНА** е составен дел на овој Годишен извештај за работење на Друштвото во 2024 година.

Ило Ристовски, Претседател на Управен одбор

Селин Шакавер, Член на Управен одбор

Игор Доновски, Член на Управен одбор



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* ("Правилникот") објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех, и објаснувачките белешки во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 06224695

Целосно име: Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	73.223.480,00			115.563.857,00
3	-- Останати нематеријални средства	73.223.480,00			115.563.857,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	216.501.514,00			205.546.137,00
5	-- Недвижности (006+007)	193.506.923,00			188.601.586,00
7	-- Градежни објекти	193.506.923,00			188.601.586,00
8	-- Постројки и опрема	11.258.772,00			8.487.357,00
9	-- Транспортни средства	647.790,00			2.198.464,00
12	-- Останати материјални средства	11.088.029,00			6.258.730,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	938.907.425,00			985.597.443,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	11.893.609,00			12.170.579,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	11.893.609,00			12.170.579,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	927.013.816,00			973.426.864,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	425.515.072,00			462.983.260,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	363.923.964,00			365.921.018,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	58.002.946,00			
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	305.921.018,00			365.921.018,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	61.591.108,00			97.062.242,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	61.591.108,00			97.062.242,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	501.498.744,00			510.443.604,00
36	-- Депозити	499.501.000,00			509.001.000,00
39	-- Останати пласмани	1.997.744,00			1.442.604,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	50.937.236,00			48.047.854,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	28.148.270,00			34.476.397,00

46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	22.788.966,00			13.571.457,00
50	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	2.518.291,00			1.463.585,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	245.083.087,00			215.629.916,00
52	-- И.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	116.464.001,00			171.863.957,00
53	-- Побарувања од осигуреници	98.618.786,00			162.163.178,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници	17.845.215,00			9.700.779,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	54.407.581,00			7.052.300,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	74.211.505,00			36.713.659,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	41.328.703,00			7.251.672,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	19.851.175,00			14.900.813,00
61	-- Останати побарувања	13.031.627,00			14.561.174,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	24.668.118,00			25.384.724,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	877.075,00			876.546,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	69.136.020,00			87.180.782,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.621.852.246,00			1.685.290.844,00
67	-- Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	112.727.032,00			112.662.724,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	530.658.424,00			532.022.421,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.384.842.083,00			1.384.842.083,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	783.808.902,00			854.183.659,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД				1.363.997,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	70.374.757,00			
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	905.312.796,00			985.747.708,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	373.158.462,00			481.508.906,00
89	-- Бруто резерви за штети	529.660.883,00			501.440.319,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	2.493.451,00			2.798.483,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	9.516.198,00			8.359.388,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	9.516.198,00			8.359.388,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ				481.750,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	133.172.350,00			107.575.645,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)				5.039,00
101	-- Обврски спрема осигуреници				5.039,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	82.597.344,00			17.372.949,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	50.575.006,00			90.197.657,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	2.317.279,00			1.713.499,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	17.394.324,00			39.296.190,00
109	-- Тековни даночни обврски	189.987,00			
110	-- Останати обврски	30.673.416,00			49.187.968,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	43.192.478,00			51.103.932,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.621.852.246,00			1.685.290.844,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	112.727.032,00			112.662.724,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	675.607.681,00			793.454.713,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	583.637.881,00			721.251.331,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	770.795.729,00			957.397.070,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	168.154.740,00			134.123.419,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	41.845.417,00			108.350.444,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	22.842.309,00			6.328.124,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	29.325.820,00			34.731.430,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	29.325.820,00			34.731.430,00
220	-- Приходи од камати	27.071.928,00			33.048.239,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	47.339,00			77.586,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	1.961.937,00			1.489.778,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	244.616,00			115.827,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	244.616,00			115.827,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	51.558.003,00			21.213.450,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	11.085.977,00			16.258.502,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	745.982.438,00			791.036.010,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	331.310.331,00			339.072.442,00
238	-- Бруто исплатени штети	393.958.424,00			383.095.980,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	7.148.745,00			7.416.969,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	45.238.935,00			17.603.511,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-84.788.777,00			-28.220.564,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-74.528.364,00			-9.217.506,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	1.451.991,00			305.032,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	1.451.991,00			305.032,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	1.451.991,00			305.032,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	10.509.583,00			15.200.644,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	271.597,00			10.303,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	10.237.986,00			15.190.341,00

261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	362.692.543,00			395.832.046,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	203.313.497,00			195.442.539,00
263	-- Провизија	72.027.505,00			61.991.924,00
264	-- Останати трошоци	98.144.152,00			102.211.558,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-16.920.120,00			-17.531.599,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	50.061.960,00			48.770.656,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	159.379.046,00			200.389.507,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	19.875.819,00			35.857.830,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	68.910.555,00			80.731.643,00
270	-- Плати и надоместоци	41.336.105,00			48.421.741,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.893.514,00			4.608.723,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	17.592.018,00			20.622.929,00
274	-- Останати трошоци за вработените	6.088.918,00			7.078.250,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	34.444,00			143.800,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	70.558.228,00			83.656.234,00
277	-- Трошоци за услуги	54.584.393,00			67.725.579,00
278	-- Материјални трошоци	7.081.339,00			6.041.436,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	8.892.496,00			9.889.219,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	4.252.234,00			481.377,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	4.252.234,00			481.377,00
288	-- Расходи за камати	3.632.118,00			161.090,00
289	-- Расходи за курсни разлики	229.421,00			185.816,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	125.341,00			134.471,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	265.354,00			
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	265.354,00			
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	37.142.613,00			28.348.825,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	37.142.613,00			28.348.825,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	-1.376.857,00			11.795.644,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	-13.865.546,00			9.853.371,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	12.488.689,00			1.942.273,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)				2.418.703,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	70.374.757,00			
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)				2.418.703,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	70.374.757,00			

312	-- Данок на добивка				1.054.706,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)				1.363.997,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	70.374.757,00			
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	143,00			144,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	-70.374.757,00			1.363.997,00
329	-- Добивка за годината				1.363.997,00
330	-- Загуба за годината	70.374.757,00			
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)				1.363.997,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	70.374.757,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				115.563.857,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	34.617.437,00			153.977.948,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	17.719.611,00			38.414.091,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	16.897.826,00			115.563.857,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	195.543.838,00			195.543.838,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	2.036.915,00			6.942.252,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	193.506.923,00			188.601.586,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	58.804.136,00			59.933.799,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	42.484.843,00			48.123.985,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	11.258.772,00			8.487.357,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)				2.936.273,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	19.503.084,00			20.716.816,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	17.319.326,00			17.780.543,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	2.183.758,00			2.936.273,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	14.001.844,00			14.001.844,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	9.510.304,00			11.803.380,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	647.790,00			2.198.464,00

653	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)	11.893.609,00			12.170.579,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	499.501.000,00			6.000.000,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)				503.001.000,00
663	-- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)	1.997.744,00			1.442.604,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	24.668.118,00			25.384.724,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	30.373.416,00			49.187.968,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	51.558.003,00			21.213.450,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	34.444,00			143.800,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	6.975.085,00			7.417.913,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.272.085,00			2.216.847,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	420.524,00			156.338,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	6.100.153,00			4.848.326,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	5.548.123,00			22.175.893,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	54.584.393,00			8.812.985,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	20.243.424,00			22.097.277,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	2.153.613,00			2.268.073,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	3.131.781,00			2.084.435,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	1.763.902,00			672.536,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	79.955,00			200.588,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	38.262,00			34.690,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.661.647,00			1.321.873,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	16.081,00			131.777,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	8.892.496,00			9.889.219,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	760.839,00			559.499,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	614.106,00			2.428.800,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	3.443.976,00			3.432.883,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	430.234,00			251.507,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.309.771,00			1.786.732,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)				1.797.626,00

712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	143,00			144,00
------------	--	--------	--	--	--------

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4493	- 65.120 - Неживотно осигурување				793.454.713,00

Потпишано од:

Nehat Sinani

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.